

РЕПЛЕК АД - Скопје

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
И
КОНСОЛИДИРАНИ
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА
ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА
31 ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА**

Скопје, март 2022

СОДРЖИНА	Страна
Извештај на независниот ревизор	1-3
Консолидирани финансиски извештаи	
Консолидиран Извештај за сеопфатна добивка	4
Консолидиран Извештај за финансиска состојба	5
Консолидиран Извештај за паричните текови	6
Консолидиран Извештај за промените во главнината	7-8
Белешки кон консолидираните финансиските извештаи	9-40
Додатоци	
Додаток 1- Законска обврска за составување на консолидирана годишна сметка и годишен извештај за работење	
Додаток 2- Консолидирана Годишна сметка (Биланс на состојба, Биланс на успех и Извештај за сеопфатна добивка)	
Додаток 3- Годишен Извештај за работење	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА РЕПЛЕК АД - Скопје

Извештај за консолидираните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на РЕПЛЕК АД – Скопје (Друштвото), кои што го вклучуваат Консолидираниот Извештај за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2021 година, како и Консолидираниот Извештај за сеопфатна добивка, Консолидираниот Извештај за промени во главнината и Консолидираниот Извештај за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за консолидираните финансиски извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен Весник на Република Северна Македонија (79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение) ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА РЕПЛЕК АД - Скопје

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Основи за мислење со резерва

Како што е прикажано во Белешката 16 кон финансиските извештаи, со состојба 31 декември 2021 година, Друштвото има евидентирано опрема и транспортни средства во вкупен износ од 897,087 илјади МКД. Согласно барањата на МСС 36 - Обезвреднување на средства, ние не бевме во можност да се стекнеме со разумно уверување за дел од овие средсва во износ од 862,936 илјади МКД, во однос на тоа дали сметководствената вредност ја надминува надоместливата вредност на истите и дали постои евентуално обезвреднување на средствата онака како што се бара согласно прифатените сметководствени стандарди.

Мислење со резерва

Според нашето мислење, освен за ефектите кои би можеле да произлезат од прашањата наведени во поглавјето “Основи за мислење со резерва”, посебните финансиски извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на РЕПЛЕК АД – Скопје заклучно со 31 декември 2021 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината која што завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Обрнување на внимание

Без да го квалификуваме нашето мислење, обрнуваме внимание на белешката 29 од финансиските извешти - Настани по датумот на известување и белешка 7.2 Географски сегменти. Друштвото значаен дел од своите приходи ги остварува на Рускиот пазар. По избивањето на конфликтот во Украина, и санкциите кои ЕУ ги вовеле кон Русија, менаџментот работи на изнаоѓање на други пазари за да се избегне влијанието на воведените мерки. Менаџментот смета дека ваквата ситуација нема да влијае на ликвидноста и континуитетот на Друштвото.

Други прашања

Без да го квалификуваме нашето мислење укажуваме на фактот дека поради избраната сметководствена политика, а врз основа на достапни информации за вредноста на недвижниот имот на Друштвото, објективната пазарна вредност на недвижностите е значајно поголема од нивната нето сметководствена вредност.

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение)
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА РЕПЛЕК АД - Скопје****Извештај за други правни и регулативни барања**


Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2021 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со консолидираната годишна сметка и консолидираните ревидирани финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со консолидираната годишна сметка и консолидираните ревидирани финансиски извештаи на РЕПЛЕК АД – Скопје за годината која завршува на 31 декември 2021 година.

Скопје, 24 март 2022 година


Овластен ревизор

Костадинка Китаноска



Управител и Овластен ревизор

Антонио Велјанов



КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината која завршува на 31 декември

	Белешка	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД
Приходи од продажба	8	1,215,521	1,251,265
Останати оперативни приходи	9	40,324	20,896
Промени во залихи на готови производи и производство во тек		40,370	38,594
Набавна вредност на продадени стоки		(162,608)	(148,141)
Употребени сировини и материјали	10	(485,602)	(571,382)
Трошоци за вработени	11	(328,153)	(310,596)
Амортизација	16,17	(12,798)	(12,192)
Останати оперативни расходи	12	(145,861)	(83,467)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)		161,193	184,977
Приходи од финансирање	13	1,618	6,903
Расходи од финансирање	13	(8,650)	(9,042)
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		154,161	182,838
Данок од добивка	14	(19,368)	(19,124)
НЕТО ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ		134,793	163,714
Друга сеопфатна добивка:		-	-
Вкупно друга сеопфатна добивка		-	-
ПЕРИОДОТ		134,793	163,714
Нето добивка (загуба) на:			
Акционерите на матичното Друштво		134,793	163,714
Неконтролирано учество во подружниците		-	-
		134,793	163,714
Основна заработувачка по акција (Во МКД)	15	5,200	6,316

Скопје, 15 март 2022 година

За Управен Одбор
Претседател
Душан Пецовски



РЕПЛЕК АД - Скопје
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА на ден 31 декември

	Белешка	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	16	1,341,515	1,291,302
Нематеријални средства	17	9,698	9,758
Вложувања во хартии од вредност	18	-	18
Вложувања во придружени друштва	18	138	138
Долгорочни депозити во банки		-	-
Вкупно нетековни средства		1,351,351	1,301,216
Тековни средства			
Залихи	19	372,904	382,736
Побарувања од купувачи и други побарувања	20	304,505	292,973
Депозити во банки		-	-
Парични средства	21	91,619	139,950
Вкупно тековни средства		769,028	815,659
ВКУПНО СРЕДСТВА		2,120,379	2,116,875
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
Главнина			
Акционерски капитал	23	886,021	886,021
Премии на издадени акции		-	-
Откупени сопствени акции (-)		-	-
Законски резерви		360,124	330,124
Објективна вредност и останати резерви		(28,350)	(28,350)
Акумулирана добивка (загуба)		342,722	340,073
		1,560,517	1,527,868
Неконтролирано учество		-	-
Вкупно главнина		1,560,517	1,527,868
Нетековни обврски			
Долгорочни кредити кои носат камата	22	141,142	111,679
Вкупно нетековни обврски		141,142	111,679
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи и други обврски	24	370,525	389,958
Краткорочни кредити	22	48,195	87,370
Вкупно тековни обврски		418,720	477,328
Вкупно обврски		559,862	589,007
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		2,120,379	2,116,875

РЕПЛЕК АД - Скопје
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината која завршува на 31 декември

	Белеш.	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД
Парични текови од оперативни активности			
Добивка (загуба) пред оданочување		154,161	182,838
Усогласување за:			
Амортизација на НПО	16	11,985	11,382
Амортизација на нематеријални средства	17	812	810
Исправка и отпис на побарувања	12	10,546	5,200
Останати тековни средства и АВР		31,699	18,050
Отпис на обврски		(125)	(522)
Отпис на обврски за примени аванси		(282)	
Приходи и расходи од вишоци и кусоци, нето		13,930	3,298
Капитална добивка/загуба од продажба			
и отпис на основни средства	9	17,403	4,068
Останати намалувања на основни средства		1,508	-
Отпис на вложувања		18	0
Расходи (приходи) од камати, нето	13	4,609	3,857
Добивка (загуба) пред промени во обртни средства		246,264	210,931
Побарувања од продажба		(23,050)	63,139
Побарувања за дадени аванси		(21,360)	8,492
Останати тековни средства и АВР		(9,004)	(11,391)
Залихи		(4,098)	(152,233)
Обврски од добавувачи		(17,912)	17,408
Обврски за примени аванси		(3,430)	15,421
Останати тековни обврски и ПВР		4,427	20,974
Нето пари употребени во работењето		171,837	190,791
Платена камата		(4,609)	(4,132)
Платен данок од добивка		(21,842)	(20,736)
Нето парични текови од оперативни активности		145,386	165,923
Парични текови од вложувачки активности			
Примени камати	13	-	275
Нематеријални средства	17	(752)	-
Купување на недвижности, постројки и опрема	16	(87,957)	(90,147)
Приливи од продажби на НПО	16	6,848	2,356
Нето парични текови од вложувачки активности		(81,861)	(87,516)
Парични текови од финансиски активности			
Искористени (отплатени) кредити	22	(9,712)	94,422
Продадени сопствени акции	23	-	-
Исплатени дивиденди и награди, бруто		(102,144)	(107,510)
Нето парични текови од финансиски активности		(111,856)	(13,088)
Нето зголемување (намалување) на парични средства		(48,331)	65,319
Парични средства на почетокот на годината	21	139,950	74,631
Парични средства на крајот од годината	21	91,619	139,950

РЕПЛЕК АД - Скопје

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината која завршува на 31 декември

	Акционерски капитал	Резерви (законски и реинвестирана добивка)	Објективна вредност и останати резерви	Акумулирана добивка (загуба)	Вкупно	Неконтролирано учество	Вкупно главнина
Во илјади МКД							
На 01 јануари 2020	886,021	338,361	(28,350)	276,151	1,472,183	-	1,472,183
Корекции на почетна состојба	-	-	-	-	-	-	-
На 01 јануари 2020, коригирано	886,021	338,361	(28,350)	276,151	1,472,183	-	1,472,183
Сеопфатна добивка:							
Добивка (загуба) за периодот	-	-	-	163,714	163,714	-	163,714
Друго	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	163,714	163,714	-	163,714
Трансакции со сопствениците							
Издвојувања за резерви	-	54	-	(54)	-	-	-
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за дивиденди	-	(28,291)	-	(70,491)	(98,782)	-	(98,782)
Издвојување за реинвестирана добивка	-	20,000	-	(20,000)	-	-	-
Вратена реинвестирана добивка	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за данок на добивка и персонален данок за исплатена дивиденда и награди	-	-	-	(9,247)	(9,247)	-	(9,247)
Евидентирање на загуби/добивки од подружници од предходни години по метод на главнина	-	-	-	-	-	-	-
На 31 декември 2020	886,021	330,124	(28,350)	340,073	1,527,868	-	1,527,868

Белешките се составен дел на финансиските извештаи
Извештајот на ревизорите е на страна 1 и 2.

РЕПЛЕК АД - Скопје

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината која завршува на 31 декември

	Акционерски капитал	Резерви (законски и реинвестирана добивка)	Објективна вредност и останати резерви	Акумулирана добивка (загуба)	Вкупно	Неконтролирано учество	Вкупно главнина
Во илјади МКД							
На 01 јануари 2021	886,021	330,124	(28,350)	340,073	1,527,868	-	1,527,868
Корекции на почетна состојба	-	-	-	-	-	-	-
На 1 јануари 2021, коригирано	886,021	330,124	(28,350)	340,073	1,527,868	-	1,527,868
Сеопфатна добивка:							
Добивка (загуба) за периодот	-	-	-	134,793	134,793	-	134,793
Друго	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	134,793	134,793	-	134,793
Трансакции со сопствениците							
Издвојувања за резерви	-	-	-	-	-	-	-
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за дивиденди	-	-	-	(81,363)	(81,363)	-	(81,363)
Издвојување за награди за вработени	-	-	-	(12,240)	(12,240)	-	(12,240)
Издвојување за реинвестирана добивка	-	-	-	-	-	-	-
Вратена реинвестирана добивка		30,000		(30,000)	-		-
Издвојување за персонален данок за исплатена дивиденда и награди	-	-	-	(8,541)	(8,541)	-	(8,541)
Евидентирање на загуби/добивки од подружници од предходни години по метод на главнина		-		-	-		-
На 31 декември 2021	886,021	360,124	(28,350)	342,722	1,560,517	-	1,560,517

Белешките се составен дел на финансиските извештаи
Извештајот на ревизорите е на страна 1 и 2.

1. Основни податоци и дејност

Основна дејност на Групацијата Реплек - Скопје (во понатамошниот текст Групацијата или Друштвото) е:

- промет на големо со лекови, помошни лековити средства и медицински помагала;
- производство и продажба на фармацевтски препарати;

Споредни дејности на Групацијата се:

- Производство на тоалетни препарати;
- Производство на хомогенизирани, хранливи препарати и диететска храна;
- Трговија на мало со мешовита стока во "Маркетот Реплек ";
- Угостителски услуги во ресторанот "Ден и ноќ".

Вкупниот бројот на вработените во Групацијата изнесува 479 вработени (2020: 469 вработени).

Бројот на вработените, по друштва, во рамките на Групацијата е како што следува:

	2021	2020
1. Реплек АД	12	9
2. Реплек Фарм ДООЕЛ	397	401
3. Реплек Маркет ДООЕЛ	59	59
Вкупно	468	469

Со Групацијата управува Управен Одбор кој се состои од пет члена, од кои еден го носи називот Генерален директор, и Надзорен Одбор составен од четири члена. Во текот на 2021 година, па се до потпишување на овие финансиски извештаи, со Друштвото раководеа:

1. Во периодот до 06.10.2021 година Генерален директор на Друштвото е г-дин Иван Туцаров.
2. Од 06.10.2021 година Генерален директор на Друштвото е г-дин Душан Пецовски.

2. Основа за составување на финансиски извештаи

2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи

Консолидираните финансиски извештаи, дадени на страниците од 3 заклучно со страница 40, се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009) и применливи од 1 јануари 2010 година.

Консолидираните финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2021 и 2020 година. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (000 МКД). Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, освен за недвижностите, постројките и опремата (НПО) и нивната амортизација, кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на пораст на цените на производителите на индустриски производи, кои ги објавува Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија (Белешка 3.11).

2.3. Принципи на консолидација

Консолидацијата на финансиските извештаи на друштвата е извршена на следниот начин:

- Прво, се собираат поединечно салдата на сите позиции на средствата, обврските, капиталот, од билансот на состојба на 31 декември, како и приходите и расходите, од билансот на успех;
- Второ, во целост се елиминираат салдата на побарувањата и обврските на 31 декември, кои произлегуваат од трансакции меѓу друштвата во рамките на Групацијата;
- Трето, во целост се елиминираат салдата на вложувањата на матичното друштво во зависните друштва (подружници) со состојба на 31 декември и салдото на делот од капиталот на тие друштва, кој се однесува на тие вложувања, а остатокот на капиталот, е прикажан во консолидираниот биланс на состојба како малцинско учество;
- Четврто, во целост се елиминираат приходите и расходите кои произлегуваат од трансакции меѓу друштвата во рамките на Групацијата.

2. Основа за составување на финансиски извештаи (Продолжение)

2.4. Подружници

Подружници се правни лица каде што матичното друштво има контрола врз финансиските и деловните политики и поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во тие друштва. Постоенето на и ефектот од поседувањето на гласачката сила се зема во предвид при одредувањето на тоа дали Друштвото има контрола над тие правни лица. Вложувањата на Друштвото во подружниците се евидентирани во посебните финансиски извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност.

Подружниците се целосно консолидирани во моментот на воспоставување на контрола над истите од страна на Друштвото. Подружниците се исклучуваат од консолидација во моментот на престанок на контрола од страна на Друштвото.

Приложените консолидирани финансиски извештаи ги вклучуваат финансиските извештаи на матичното друштво и на следните подружници:

	2021	2020
	% на	% на
	учество	учество
Реплек Фарм ДООЕЛ Скопје	100.00%	100.00%
Реплек Маркет ДООЕЛ Скопје	100.00%	100.00%

2.5. Користење на проценки и расудувања

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Групацијата применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои неможат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации. Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

2. Основа за составување на финансиски извештаи (Продолжение)

2.5 Значајни настани

Глобалната пандемија предизвикана од новиот корона вирус (КОВИД 19) која беше прогласена од страна на СЗО во март 2020 година, рапидно се развиваше во текот на 2020 и 2021 година. Мерките кои беа превземени од Владата за да го спречи ширењето на вирусот во голема мера влијаеа на економската активност.

Раководството превзеде мерки за следење и ублажување на ефектите од КОВИД 19, вклучувајќи мерки за безбедност и заштита на здравјето на вработените и смета дека пандемијата нема значајно влијание врз работењето на Друштвото.

Со оглед на фактот дека пандемијата сеуште не е завршена, врз основа на досегашното искуство, раководството смета дека во иднина пандемијата ќе нема значајно влијание врз работењето. Влијанието во овој момент не е практично да се процени со оглед дека развојот на настаните е крајно непредвидлив, а исто така неможат да се предвидат и мерките од здравствен и економски карактер, кои би ги донеле властите или регулаторните тела, заради ублажување на ефектите од пандемијата.

Групацијата значаен дел од своите приходи ги остварува на Рускиот пазар. По избивањето на конфликтот во Украина, и санкциите кои ЕУ ги воведе кон Русија, менаџментот работи на изнаоѓањена други пазари за да се избегне влијанието на воведените мерки. Менаџментот смета дека ваквата ситуација нема да влијае на ликвидноста и континуитетот на Друштвото.

Со оглед на крајната неизвесност за исходот од конфликтот, раководството смета дека и во иднина може да има влијание врз работењето. Влијанието во овој момент не е практично да се процени со оглед дека развојот на настаните е крајно непредвидлив.

2.7. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека Групацијата ќе продолжи да работи во догледна иднина. Групацијата нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

Поради влијанието на значаен настан, имајќи ја предвид анализата на влијанието на КОВИД 19 пандемијата и Украинскиот конфликт опишани во точка 2.6, раководството смета дека не постои материјална несигурност што предизвикува сомнеж кој би го довел во прашање континуитетот во работењето на Друштвото.

3. Основни сметководствени политики и проценки

Основните сметководствени политики и проценки користени при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу. Сметководствените политики се користат конзистентно во текот на разгледуваниот период.

3.1. Приходи од продажба

Продажба на производи и стоки

Приходите од продажба на производи и стоки се мерат по објективната вредност на примените средства или побарувања, намален за враќање на стоките, трговските попусти и количинските рабати. Приходот се признава во билансот на успех кога на купувачот му се пренесени значајните ризици и користи од сопственоста на стоките, друштвото не задржува вистинска контрола врз продадените стоки, приходите може веродостојно да се измерат, кога веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив на друштвото, трошоците во врска со трансакцијата може веродостојно да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

Обезбедување на услуги

Приходите од извршени услуги се признаваат во билансот на успех според степенот на завршеност на услугите на датумот на билансот на состојба и кога приходот може веродостојно да се измери, кога е веројатно е дека друштвото ќе има прилив на економски користи, трошоците за трансакцијата и за довршување на трансакцијата може да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

3.2. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, приходи од камати и курсни разлики.

Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата. Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

3.3. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати, провизии и курсни разлики. Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.4. Курсни разлики

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странска валута во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат. Важечките средни курсеви на странските валути на 31 декември 2021 и 2020, се следните:

	2021	2020
1 ЕУР =	61.6270 МКД	61.6940 МКД
1 УСД =	54.3736 МКД	50.2353 МКД

3.5. Данок од добивка (тековен и одложен)

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех на Друштвото.

Тековниот данок од добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Северна Македонија. Тековниот данок од добивка се пресметува на основа која претставува остварената добивка пред оданочување зголемена за трошоци кои не се признаваат за цели на оданочување (непризнаени трошоци), помалку искажани приходи со поврзани лица, помалку искажани приходи со поврзани лица (2020: исто). Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на билансот на состојба по стапка од 10% (2020: 10%).

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на методата на обврски за сите времи разлики кои се јавуваат на датумот на билансот на состојба како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиско известување. Одложените даночни средства и обврски се мерат според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба.

Пресметката на ефективната даночна стапка е дадена во Белешката 14.

3.6. Заработувачка по акција

Групацијата ја прикажува основната заработувачка по акција од обичните акции. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.7. Парични средства

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од готовина во благајни, парични средства на денарски и девизни сметки во банки, денарски депозити по видување и орочени депозити со рок на достасување до три месеци.

3.8. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиноци, евидентирани по фактурна вредност, намалени за исправката на вредност за сомнителни и спорни побарувања.

Со товарење на расходите се формираа исправка на вредноста за сите побарувања за кои се смета дека се ненаплатливи на датумот на билансот на состојба. Индикатори за ненаплатливоста на побарувањата се следните: доцнење при исплата на побарувањата, инсолвентност на купувачите, можност за ликвидација или стечај на купувачите и друго. Сомнителните побарувања целосно се отпишуваат кога истите ќе се идентификуваат за такви.

3.9. Залихи

Залихите се искажуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивна сегашна состојба. Нето реализационата вредност е проценета пазарна вредност намалена за сите продажни, транспортни и дистрибуциони трошоци потребни за нивна продажба.

3.10. Вложувања во хартии од вредност

Групацијата вложувањата ги категоризира како вложувања расположливи за продажба и вложувања кои се чуваат до доспевање. Вложувањата расположливи за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства. Вложувањата кои се чуваат до доспевање се состојат од вложувања во краткорочни хартии од вредност (државни записи или благајнички записи) издадени од страна на државата или Народна Банка на Република Северна Македонија и кои Групацијата ги чува во своето портфолио до нивното доспевање заради остварување на приходи од камати.

Почетно, вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка.

Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација).

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.10. Вложувања во хартии од вредност (Продолжение)

Последователно, сите вложувања кои се чуваат до доспевање се признаваат според амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

3.11. Недвижности, постројки и опрема (НПО)

(1) Општа објава

Почетно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Последователно, Групацијата вршела законска ревалоризација на НПО на крајот од годината со примена на официјално објавените коефициенти за ревалоризација од страна на Државниот Завод за Статистика кои одговораат на општиот индекс на пораст на цени, врз нивната набавна вредност и акумулирана амортизација. Ваква ревалоризација повеќе не се пресметува и евидентира. Ефект од спроведената ревалоризација е ревалоризациона резерва во рамките на вкупниот капитал, која до 2001 година се распоредуваше сразмерно на акционерската главница, законските резерви и нераспоредената добивка, а од 2002 година повеќе не се распоредува и се евидентира и искажува издвоено во билансот на состојба.

Согласно точка 17 од објавениот МСС 8 Сметководствени политики, промени во сметководственми проценки и грешки, ревалоризирани вредности на НПО во поранешните години се третираат како извршена ревалоризација во согласност со МСС 16, а не како промена во сметководствената политика.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на НПО се книжи како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.11. Недвижности, постројки и опрема (НПО)

(2) Амортизација

Амортизацијата на НПО претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. НПО се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Земјиштето и инвестициите во тек не се амортизираат.

Употребените годишни стапки на амортизација на НПО за 2021 година во однос на 2020 година се следните:

	2021	2020
Недвижности	0.4 %	0.4 %
Постројки и опрема	0.8-2.0 %	0.8-2.0 %
Транспортни средства	2.0 %	2.0 %
Компјутерска опрема	2.0 %	2.0 %
Канцелариски мебел	2.0 %	2.0 %

3.12. Нематеријални средства

(1) Општа објава

Едно средство се признава за нематеријално кога е сигурно дека субјектот го поседува истото, може да го идентификува и кое нема физичка содржина. Амортизацијата се пресметува поединечно. Се употребува пропорционална метода за пресметка на амортизацијата. Во 2021 година користена е стапка на амортизација за нематеријалните средства од 2% годишно (2020: 2% годишно).

3.13. Оштетување на средствата

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно оштетување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно оштетување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сегашна сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се оштетени. Загубата поради оштетување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.14. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на останатите приходи.

3.15. Државни поддршки

Државни поддршки се помош од страна на државата во форма на пренос на ресурси на Друштвото за возврат на минато или идно исполнување на определени услови коишто се однесуваат на оперативните активности на Друштвото. Државната поддршка се признава кога постои разумно уверување дека Друштвото ќе се усогласи со условите поврзани во неа. Државните обврски кои се однесуваат на средства, се признаваат во извештајот за финансиска состојба како одложен приход, и се признаваат во добивката или загубата на систематска основа во периодите во кои Друштвото ги признава како расход повраните трошоци за кои поддршките се наменети да ги надоместат.

3.16. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање. Обврските по кредитите во странска валута се искажуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходи, односно расходи од финансирање.

3.17. Капитал

(1) Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

(2) Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Групацијата и кои ги поседува истата се третираат како сопствени (резервски) акции, се признаваат по нивната набавна вредност и се презентираат како намалување на капиталот на Групацијата.

Сопствените акции се стекнуваат со нивно откупување на секундарниот пазар на хартии од вредност (берза) по тековни берзански цени со претходно донесени одлуки за нивно стекнување од страна на надлежните органи на управување на Друштвото. Стекнатите сопствени акции се признаваат по

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.17. Капитал (Продолжение)

нивната набавна вредност во која што се вклучени и трансакционите трошоци (провизии) направени за нивното стекнување.

Сопствените акции се отуѓуваат по пат на нивно повторно издавање (јавна или приватна понуда), како и со нетрговски преноси (залог и сл) согласно одредбите на Законот за хартии од вредност. Разликата што се јавува при отуѓувањето на сопствените акции помеѓу нивната набавна и продажна вредност се признава како премија на емитирани акции и се прикажува во рамките на вкупниот капитал на Друштвото.

(3) Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Групацијата е должна да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Групацијата. Доколку износот на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од акционерскиот капитал на Групацијата, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собранието на акционери.

(4) Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената годишна ревалоризација согласно изнесеното во точка 3.11. на овие белешки. Во согласност со законските прописи, салдото на ревалоризационата резерва по годишната пресметка се евидентира во рамките на капиталот. Оваа резерва не е предмет на распределба.

3.18. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Групацијата сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања за наемот.

Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од наемодавателот, се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во билансот на успех на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во билансот на состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.19. Користи на вработените

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој ги дава Групацијата во размена за извршената услуга од страна на вработените.

(1) Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на не diskonтираниот износ на користите.

Согласно законските одредби, Групацијата има право на распределба на дел од остварената добивка од претходната година за награди на менаџментот и вработените во Групацијата. Оваа распределба се врши согласно донесените одлуки на Собранието на акционери на Групацијата и истата се признава и евидентира како распределба на нето добивката, а не како расход согласно барањата на МСС 19 - Користи на вработените со оглед дека не се исполнети условите од МСС за нивно признавање како расход, а тоа се дека Друштвото нема дефинирани планови за учество на вработените во добивката, исплатата на наградите се менува од година во година и има различна висина на износот односно не може да се направи веродостојна проценка на износот на обврската за награди на крајот од тековната година.

(3) Користи по престанок на вработувањето

Групацијата врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Групацијата нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси. Групацијата е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Групацијата нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

3.20. Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Групацијата има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.21. Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Групацијата. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат. Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Групацијата. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

3.22. Промени во сметководствени политики и проценки

Сметководствените политики се специфични принципи, основи, конвенции, правила и практики кои ги применува ентитетот при подготвување и презентирање на финансиските извештаи.

Одредени ставки во финансиските извештаи кои неможат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

Друштвото, за годината која завршува на 31 декември 2021, има промена на сметководствените проценки во делот на начинот на разграничување на платените трошоци за идни периоди. Имено, Друштвото има акумулирано трошоци кои се разграничуваат на идни периоди во вкупен износ од 49,851 илјади МКД (2020: 70,690 илјади МКД) кои во најголем дел претставуваат платени издатоци за регистрации на лекови, истражувања и развој и сл. и за кои проценка на Друштвото е истите да се расходуваат во период од 5 или 10 години во зависност од проценката, додека во 2021 година е евидентиран поголем расход со оглед дека проценката е корегирана. Табелата подолу ја прикажува промената на сметководствената проценка во начинот на расходување на платените издатоци:

Опис	Според нова проценка	Според проценка на 5 и 10 години	Нето ефект
Почетна состојба	70,691	25,167	45,524
Нови издатоци	10,927	10,927	-
Расходувало	(31,699)	(14,452)	17,247
Крајна состојба	49,919	21,642	28,277

4. Финансиски ризици и управување со истите

Групацијата влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Групацијата е изложена и политиките за управување со нив се следните:

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на курсевите

Групацијата влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Групацијата нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Северна Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Групацијата е изложена на можните флуктуации на странските валути, чии ефект е даден во табелата подолу.

Ризик од промени на цените

Групацијата е изложена на ризик од промени на цените на вложувањата расположливи за продажба и истиот е надвор од контрола на Групацијата.

4.2. Кредитен ризик

Групацијата е изложена на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање.

Групацијата нема значајна концентracија на кредитен ризик. Групацијата нема изградено посебна политика со цел да се управува или да се намали кредитниот ризик.

4.3. Каматен ризик

Групацијата се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Групацијата има користено кредити, може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик, но тој зависи од движењата на финансиските пазари и Групацијата нема начин истиот да го намали.

4.4. Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Групацијата нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски и Групацијата нема вакви проблеми во своето работење.

4. Финансиски ризици и управување со истите (Продолжение)

4.5. Даночен ризик

Согласно законските прописи во РСМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на Извештајот на ревизорите, извршена е контрола на данокот на додадена вредност за периодот 01 јануари 2018 до 31 октомври 2020 година и персоналниот данок за 2018 и 2019 година за подружницата Реплекфарм ДООЕЛ, и не е извршена контрола на данокот од добивка за 2020 и 2021 година, како и данокот на добивка и персоналниот данок на доход и придонесите на личните примања за другите друштва во Групацијата. Според ова, постои даночен ризик за пресметка на дополнителни даноци и придонеси во случај на идна контрола од страна на даночните власти.

5. Утврдување на објективна вредност

Групацијата располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувања од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи и обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба.

6. Финансиски инструменти

6.1. Ризик на финансирање

Групацијата врши финансирање на своето работење со сопствени средства како и со користење на краткорочни или долгорочни кредити од банки и други друштва. Групацијата континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година е следната:

	2021	2020
Обврски по кредити	189,337	199,049
Парични средства и депозити во банки	(91,619)	(139,950)
Нето обврски (пари)	97,718	59,099
Вкупен капитал	1,560,515	1,527,867
% на задолженост	6.26%	3.87%

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.2. Ризик од девизни валути

Групацијата влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани до денари на 31 декември по валути е следната:

	Средства		Обврски	
	2021	2020	2021	2020
ЕУР	197,604	160,293	136,890	198,244
УСД	17,147	6,615	26,112	51,847
Други	1,156	108	344	386
	215,907	167,016	163,346	250,477

Групацијата претежно е изложена на ЕУР и УСД.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемувања за 10%		Намалувања за 10%	
	2021	2020	2021	2020
ЕУР	6,071	(3,795)	(6,071)	3,795
УСД	(897)	(4,523)	897	4,523
други	81	(28)	(81)	28
Нето Ефект	5,256	(8,346)	(5,256)	8,346

6.3. Ризик од промени на каматите

Групацијата се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.3. Ризик од промени на каматите (Продолжение)

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следува:

	31 декември	
	2021	2020
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
- Парични средства	91,619	288
- Побарувања од купувачи и други побарувања	193,459	169,099
- Вложувања во хартии од вредност и придружени друштва	138	156
	285,216	169,534
<i>Каматносни со фиксна камата:</i>		
- Депозити во банки	-	-
	-	-
<i>Каматносни со променлива камата:</i>		
- Парични средства	-	139,662
	-	139,662
	285,216	309,205
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
- Добавувачи и останати обврски	277,482	296,026
	277,482	296,026
<i>Каматносни со фиксна камата:</i>		
- Кредити од банки	189,337	199,049
	189,337	199,049
<i>Каматносни со променлива камата:</i>		
- Кредити од банки	-	-
	-	-
	466,819	495,075

Со оглед дека Групацијата не поседува значајни финансиски средства и обврски кои се договорени по варијабилни каматни стапки, зголемувањето или намалувањето на каматните стапки нема значајно влијание на финансиските резултати на Групацијата.

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.4. Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Групацјата со состојба на 31 декември 2021 година според нивната доспеаност:

	од 1 до 3 месеци	од 3 до 6 месеци	од 6 до 12 месе	Над 12 мес.	Вкупно
Парични средства	91,619	-	-	-	91,619
Депозити во банки	0	-	-	-	0
Купувачи и останати	193,459	-	-	-	193,459
Вложувања	0	-	138	-	138
	285,078	-	138	-	285,216
Добавувачи и останати	277,482	-	-	-	277,482
Кредити	6,789	9,796	31,610	141,142	189,337
	284,271	9,796	31,610	141,142	466,819

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Групацјата со состојба на 31 декември 2020 година според нивната доспеаност:

	од 1 до 3 месеци	од 3 до 6 месеци	од 6 до 12 месе	Над 12 мес.	Вкупно
Парични средства	139,950	-	-	-	139,950
Депозити во банки	0	-	-	-	0
Купувачи и останати	169,099	-	-	-	169,099
Вложувања	0	-	156	-	156
	309,049	-	156	-	309,205
Добавувачи и останати	296,026	-	-	-	296,026
Кредити	17,523	27,151	42,696	111,679	199,049
	313,549	27,151	42,696	111,679	495,075

7. Известување по сегменти

7.1. Деловни сегменти

Групацијата во текот на своето работење е организирана во следните деловни сегменти:

- Фармација - производство и продажба на лекови и лековити средства,
- Медицина - продажба на медицински помагала и
- Трговија со разни стоки и угостителски услуги.

Резултатите по сегменти за годината која што завршува на 31 декември 2021 година како и останатите сегментни информации се следните:

	Фармација	Медицина	Трговија, угостит.и останато	Вкупно
Приходи од продажба	1,014,906	-	200,615	1,215,521
Останати опер. приходи	-	-	40,324	40,324
Оперативна добивка/резултат на сегментот	107,583	-	53,610	161,193
Приходи од финансирање				1,618
Расходи од финансирање				(8,650)
Бруто добивка				154,161
Данок од добивка				(19,368)
Нето добивка				134,793
Други информации				
Вкупни средства по сегменти	1,770,422	-	349,957	2,120,379
Вкупни обврски по сегменти	467,460	-	92,402	559,862
Амортизација по сегменти	10,686	-	2,112	12,798
Инвестиции во основ. средства	73,440	-	14,517	87,957

7. Известување по сегменти (Продолжение)

7.1. Деловни сегменти

Резултатите по сегменти за годината која што завршува на 31 декември 2020 година како и останатите сегментни информации се следните:

	Фармација	Медицина	Трговија, угостит.и останато	Вкупно
Приходи од продажба	1,082,396	-	168,869	1,251,265
Останати опер. приходи	-	-	20,896	20,896
Оперативна добивка/резултат на сегментот	147,145	-	37,832	184,977
Приходи од финансирање				6,903
Расходи од финансирање				(9,042)
Бруто добивка				182,838
Данок од добивка				(19,124)
Нето добивка				163,714
Други информации				
Вкупни средства по сегменти	1,831,184	-	285,691	2,116,875
Вкупни обврски по сегменти	509,516	-	79,492	589,008
Амортизација по сегменти	10,547	-	1,645	12,192
Инвестиции во основ. средства	77,981	-	12,166	90,147

7. Сегментно известување (Продолжение)

7.2. Географски сегменти

Република Македонија е матична земја за Групацијата, при што истото остварува дел од своите активности (продажби) и на надворешните пазари, и /тоа како што следува:

Продажби во:	2021	2020
Република Македонија	438,005	383,787
Југоисточна Европа	157,990	151,314
Останато	269,879	345,396
Русија	349,647	370,768
Вкупно	1,215,521	1,251,265

Прикажувањето на продажбите е според потеклото на купувачите.

Вкупни средства во:	2021	2020
Република Македонија	1,963,461	1,984,206
Југоисточна Европа	36,029	36,656
Останато	86,779	38,091
Русија	34,110	57,922
Вкупно	2,120,379	2,116,875

Вкупни инвестиции во:	2021	2020
Република Македонија	87,867	90,147
Југоисточна Европа	-	-
Останато	-	-
САД	-	-
Друго	-	-
Вкупно	87,867	90,147

Информации за главни купувачи (над 10% од вкупен приход) за 2021 година: двајца купувачи со учество од 31% од вкупните приходи (2020: двајца купувачи со учество од 38% од вкупните приходи)

8. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД
Приходи од продажба на стоки за фармација	1,014,732	1,082,396
Приходи од продажба на стоки за медицина	-	-
Приходи од продажба на стоки -Хубо маркет	185,254	158,881
Приходи од продажба на услуги и стоки -ресторант	15,361	9,988
Вкупно приходи од продажба	1,215,347	1,251,265

9. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД
Приходи од наплатени отпишани побарувања	328	522
Останати приходи	39,996	20,374
Вкупно останати оперативни приходи	40,324	20,896

10. УПОТРЕБЕНИ СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД
Потрошени сировини и материјали	458,805	546,311
Потрошена енергија	21,481	19,936
Потрошени резервни делови	4,004	4,278
Потрошен ситен инвентар	1,312	857
Вкупно трошоци за материјали и сировини	485,602	571,382

11. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД
Бруто плати на вработени	316,191	299,715
Останати трошоци за вработетни	11,962	10,881
Вкупно трошоци за вработени	328,153	310,596

12. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД
Транспортни и ПТТ услуги	10,459	10,296
Исправка на вредноста на побарувања	10,655	5,200
Останати услуги	6,743	5,545
Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот	2,411	3,294
Банкарски услуги и трошоци за платниот промет	4,016	4,805
Реклама, репрезентација и спонзорство	14,295	4,410
Трошоци за регистрација на лекови	31,403	18,559
Сегашна вредност на продадени основни средства	17,354	4,068
Дополнително одобрени рабати	4,298	415
Кусоци и расходи	16,846	-
Останати оперативни расходи	27,381	26,875
Вкупно останати оперативни расходи	145,861	83,467

13. ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ, НЕТО

	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД
Приходи од камати	-	275
Позитивни курсни разлики	1,618	6,628
	1,618	6,903
Расходи за камати	(4,609)	(4,132)
Негативни курсни разлики	(4,041)	(4,910)
	(8,650)	(9,042)
Нето приходи (расходи) од финансирање	(7,032)	(2,139)

14. ДАНОК ОД ДОБИВКА

	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД
Тековен данок од добивка	19,368	19,124
Вкупно останати оперативни расходи	19,368	19,124

Усогласување на законска со ефективна даночна стапка:

	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД
Добивка за годината	154,161	182,838
Елиминации од консолидација и ослободувања	692	598
Непризнаени расходи и помалку искажани приходи:		
Репрезентација и спонзорства	5,086	5,174
Надомести на членови на органи на управување	676	2,500
Нето износ на примања по основ на деловна успешност	1,148	-
Исправка на вредност на побарувања	10,675	5,200
Кало, растур, крш и кусоци	13,377	3,258
Кусоци кои не се предизвикани од вонредни настани	4,007	2,227
Трансферни цени	-	4,207
СВ на основни средства кои не се користат	8,262	23
Друго	25,599	5,214
Даночна основа пред даночни ослободувања	223,683	211,239
Даночен кредит	-	-
Извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	(30,000)	(20,000)
Даночна основа	193,683	191,239
Данок од добивка	19,368	19,124
Други ослободувања	-	-
Данок од добивка	19,368	19,124
Добивка пред оданочување	154,161	182,838
Ефективна даночна стапка	12.56%	10.46%

15. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

а) основна заработувачка по акција	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД
Нето добивка која им припаѓа на имателите на акции		
Нето добивка за годината	134,793	163,714
Дивиденда за неоткупливи приоритетни акции (-)	-	-
	134,793	163,714

	број на акции 2021	2020
Пондериран просечен број на обичните акции		
Издадени обични акции на 1 јануари	25,920	25,920
Ефекти од промени на бројот на обични акции:		
Пондериран просечен број на обичните акции на 31	25,920	25,920
Основна заработувачка по акција (во МКД)	5,200	6,316

16. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

	Земјиште (000) МКД	Градежни објекти (000) МКД	Опрема и транспорт (000) МКД	Инвест. во тек (000) МКД	Вкупно (000) МКД
Набавна вредност					
Состојба на 1 јануари	11,517	473,372	1,048,313	1,568	1,534,770
Нови набавки	-	5,650	52,164	30,143	87,957
Пренос од инвестиции	-	-	-	-	-
Расход	-	-	(11,500)	-	(11,500)
Продажби	-	-	(15,284)	-	(15,284)
Прекнижувања	-	(3)	3	-	-
Други намалувања	-	3	(1,436)	-	(1,433)
Состојба со 31 декември	11,517	479,022	1,072,260	31,711	1,594,510
Акумулирана амортизација					
Состојба на 1 јануари	-	87,431	156,037	-	243,468
Амортизација	-	1,905	10,080	-	11,985
Расход	-	-	(799)	-	(799)
Продажби	-	-	(1,547)	-	(1,547)
Други намалувања	-	-	(112)	-	(112)
Прекнижувања	-	(11,514)	11,514	-	-
Состојба со 31 декември	-	77,822	175,173	-	252,995
Сегашна вредност на:					
31.12.2021 година	11,517	401,200	897,087	31,711	1,341,515
31.12.2020 година	11,517	385,941	892,276	1,568	1,291,302

Сопственост над земјиште и објекти

Групацијата е сопственик на објектите, а дел од земјиштето е со право на користење. НПО се користат за обавување на дејноста на Групацијата.

Заложени средства

Сите недвижности со кои располага Групацијата се користат за обавување на нејзините активности. Со состојба на 31 декември 2021 година, не постојат недвижности кои се заложени под хипотека заради обезбедување на обврски (2020: нема).

17. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Нематеријалните средства во износ од 9,698 илјади МКД (2020: 9,758 илјади МКД) ги опфаќаат направените трошоци при основање на Друштвото Реплек Фарм ДООЕЛ пред отпочнување на неговото работење. Амортизацијата се пресметува согласно сметководствената проценка дадена во белешките на овие финансиски извештаи.

18. ВЛОЖУВАЊА

	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД
Акции од останати друштва (некотирани)	-	18
Вложувања во придружени друштва	138	138
	138	156
Вкупно пред исправка на вредноста	138	156
(Исправка на вредноста)	-	-
Вкупно	138	156

19. ЗАЛИХИ

	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД
Амбалажа	53,529	65,007
Суровина	116,928	169,814
Останати материјали	7,341	7,584
Резервни делови	11,364	2,762
Ситен инвентар, амбалажа	3,792	3,792
Полупроизводи и готови производи	123,180	90,059
Трговски стоки за препродажба	56,770	43,718
Вкупно залихи	372,904	382,736

Заклучно со 31 декември 2021 година Групацијата нема дадено залихи под залог како обезбедување за земени кредити и гаранции од банки.

20. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ И ДРУГИ ПОБАРУВАЊА

	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД
Купувачи во земјата	46,298	51,519
Купувачи во странство	131,373	112,978
	177,671	164,497
Исправка на вредноста	(720)	(50)
Вкупно нето побарувања од купувачи	176,951	164,447
Дадени аванси	43,990	22,630
Дадени позајмици	-	-
Побарувања за ДДВ	15,957	24,920
Побарувања за данок од добивка	1,179	816
Побарувања по основ на судски одлуки	-	4,652
Однапред платени трошоци	49,920	70,690
Останато	16,508	4,818
Вкупно побарувања од купувачи	304,505	292,973
<i>Промени во исправка на вредноста за годината:</i>		
Состојба на 1 јануари	50	259
Нови сомнителни побарувања	670	-
Наплати на сомнителни побарувања	-	-
Отписи	-	(209)
Состојба на 31 декември	720	50

Со состојба на 31 декември 2021 година, однапред платените трошоци во износ од 49,920 илјади МКД (2020: 70,690 илјади МКД) во најголем дел се состојат од однапред платени трошоци за регистрација на лекови од страна на подружницата Реплек фарм ДООЕЛ Скопје, кои се амортизираат на расходи согласно периодот на добиената дозвола за производство на одреден лек.

Старосна структура на побарувања од продажба:	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД
До 1 година	159,072	146,636
Од 1 до 3 години	8,944	7,985
Над 3 години	9,655	9,876
Вкупно бруто побарувања	177,671	164,497

21. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД
Денарски жиро сметки кај банки	32,555	105,522
Девизни сметки кај банки	58,635	34,140
Готовина во благајни	429	288
Вкупно парични средства	91,619	139,950

22. КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ

		2021 (000) МКД	2020 (000) МКД
Структура на кредитите:			
Долгорочен кредит од деловна банка од РМ	а)	108,114	63,520
Тековен дел од долгорочните кредити	а)	33,064	34,232
Краткорочен кредит	б)	-	21,900
Долгорочен кредит од деловна банка од РМ	в)	33,028	48,159
Тековен дел од долгорочните кредити	в)	15,131	31,238
Краткорочна позајмица од придружени друштва		-	-
Вкупно кредити		189,337	199,049

а) Обврските по основ на кредити во износ од 141,178 илјади МКД (2020: 97,752 илјади МКД) произлегуваат од долгорочен кредит во износ од 1,000,000 ЕУР, отплата во месечни рати и рок на доспевање до септември 2022 година, долгорочен кредит во износ од 61,500 илјади МКД, отплата во месечни рати и рок на доспевање до мај 2025 година и долгорочен кредит во износ од 92,000 илјади МКД, со грејс период до октомври 2022 година и отплата во месечни рати и рок на доспевање до октомври 2027 година

б) Обврските по основ на кредити во износ од 0 МКД (2020: 21,900 илјади МКД) произлегуваат од краткорочни кредит со рок на доспевање до март 2021 година.

в) Обврските по основ на кредити во износ од 48,159 илјади МКД (2020: 79,397 илјади МКД) произлегуваат од долгорочен кредит во износ од 30,750 илјади МКД, отплата во месечни рати и рок на доспевање до јануари 2022 година и долгорочен кредит во износ од 61,500 илјади МКД, отплата во месечни рати и рок на доспевање до мај 2025 година

23. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

	2021 акции	2020 акции
<i>Издадени и целосно уплатени:</i>		
Обични акции	25,920	25,920
Приоритетни акции	-	-
	25,920	25,920

Акционерскиот капитал на Друштвото претставува номиниран капитал кој се формира со издавање на хартии од вредност (акции) на акционерите. Со состојба на 31 декември 2020 година, Друштвото има издадено само обични акции. Обичните акции носат право на учество во распределбата на остварената добивка (дивиденда) и право на управување со Друштвото (право на глас).

Номиналната вредност на една акција изнесува 562.42 ЕУР.

Следните акционери имаат сопственост над 5% од вкупно издадените акции со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година:

	2021 %	2020 %
Душан Пецовски	11.96%	11.92%
Славица Туџарова	11.57%	11.57%
Иван Туџаров	4.26%	11.42%
Никола Туџаров	5.79%	0.00%
Ситко Дооел Скопје	6.10%	6.10%
Владимир Пецовски	5.79%	5.79%
Сава Пензиски Фонд (отворен задолжителен пензиски фонд)	6.88%	7.13%

Друштвото заклучно со 31.12.2021 година не поседува сопствени (трезорски) акции.

Акциите на Друштвото котираат на официјалниот пазар на хартии од вредност (Македонска берза) во Република Северна Македонија. Последната пазарна вредност на една акција на Друштвото во 2021 година изнесува 101,850 МКД (во 2020: 104,000 МКД).

Во рамките на вкупниот капитал е евидентирана разлика во износ од 28,350 илјади МКД како објективна вредност и останати резерви по основ на усогласување на номиналната вредност на акционерскиот капитал со состојбата во тековскиот регистар и ЦДХВ.

24. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ДРУГИ ОБВРСКИ

	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД
Добавувачи во земјата	158,372	132,609
Добавувачи во странство	100,320	144,120
Примени аванси	46,219	49,931
Обврски за ДДВ	2,367	1,796
Обврски за данок од добивка	2,536	4,825
Обврски кон вработени	17,872	18,201
Обврски за даноци и придонеси од плати	8,608	8,842
Одложено признавање на приходи од државни подршки	32,678	22,738
Обврски за дивиденди	918	1,096
Останато	635	5,800
Вкупно обврски кон добавувачи и други обврски	370,525	389,958

Со состојба 31 декември 2021 година Друштвото има одложено признавање на приходи врз основа на државни поддршки во износ од 32,678 илјади МКД (2020: 22,738 илјади МКД), од кои износ од 31,653 илјади МКД се по Договор за државна поддршка од 2018 година и Анекс кон истиот од 2019 година. Финансиската државна поддршка е доделена заради реализирање на инвестициски проект на Друштвото. Друштвото има евидентирно приходи од државни поддршки во износ од 424 илјади МКД (2020: 212 илјади МКД) колку што изнесува и амортизацијата за основните средства стекнати со државната помош.

25. ДИВИДЕНДА ПО АКЦИЈА

На годишното собрание на Друштвото за 2021 година, кое ќе се одржи во текот на 2022 година, ќе се изврши распределба на остварената добивка за 2021 година. Овие финансиски извештаи не ја содржат оваа распределба, со оглед дека истата ќе биде искажана во Извештајот за промените во капиталот за 2022 година.

На годишните собранија на акционери во 2021 година, Друштвото има одобрено нето дивиденди за обични акции во износ од 81,363 илјади МКД или 3,071 МКД по акција и истата е прикажана како намалување на акумулираната добивка во 2021 година.

На годишното собрание на акционери во 2020 година, Друштвото има одобрено нето дивиденди за обични акции во износ од 98,782 илјади МКД или 3,751 МКД по акција и истата е прикажана како намалување на акумулираната добивка во 2020 година.

26. ПРИМЕНИ СТОКИ НА ЧУВАЊЕ

Со состојба на 31 декември 2021 година, Друштвото има примено стоки на чување во вкупен износ од 53,324 илјади МКД (2020: 26,654 илјади МКД). Овие стоки им припаѓаат на сопствениците и се евидентираат вонбилансно во билансот на состојба на Друштвото.

27. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Потенцијални и неизвесни обврски се евидентираат и прикажуваат во финансиските извештаи доколку постои веројатност за идни одливи на средства кои вклучуваат економски користи и доколку постои можност за разумна проценка на износот.

а) Судски спорови

Заклучно со 31 декември 2021 година, Групацијата не е вклучена во судски постапки како тужена старна. Во ноември 2020 година добиена е пресуда, по тужба од домашно правно по основ на изгубена добивка во вкупен износ од 37,256 илјади МКД, од Врховен суд со која тужбата е одбиена како неоснована.

Од друга страна, Друштвото се јавува како тужител во неколку судски постапки во вкупен износ од 16,101 илјади МКД. Потенцијални средства не се признаваат во финансиските извештаи.

б) Гаранции

Групацијата нема издадено гаранции во корист на трети лица за обезбедување на нивни обврски.

Со состојба на 31 декември 2021 година, Друштвото има обезбедено една банкарска гаранција за обезбедување на плаќање на долг во царинска постапка на износ од 1,000 илјади МКД (2020: 1,000 илјади МКД) со рок на доспевање 31.03.2023 година, и една банкарска гаранција за обезбедување на плаќање на акцизен долг на износ од 10,608 илјади МКД (2020: 10,608 илјади МКД) со рок на доспевање 24.06.2023 година и неколку банкарски гаранции за квалитет и навремено извршување во вкупен износ од 655 илјади МКД кои доспеваат најдоцна до март 2023 година (2020: 704 илјади МКД).

28. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Во текот на 2021 и 2020 година, матичното друштво има трансакции со своите подружници, при што истите се целосно елиминирани за целите на овие финансиски извештаи. Исто така, групацијата има трансакции со придруженото друштво РХ Фарма, и тоа побарувања во износ од 9,006 илјади МКД (2020: 2,443 илјади МКД), и приходи во износ од 5,647 илјади МКД (2020: 4,41 илјади МКД).

Трансакциите со овие поврзани субјекти се како што следува:

28. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ (Продолжение)

	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД
Трансакции меѓу поврзаните субјекти:		
Побарувања	89,545	59,246
Дадени заеми и камати	2,622	2,622
Обврски за примени позајмици и камати	2,622	2,622
Обврски спрема добавувачите	89,545	59,246
Приходи од продажба	62,580	8,182
Останати приходи	20,799	17,858
Приходи од камати	-	73
Расходи на продадени стоки	(61,361)	(61,786)
Расходи за репрезентација	(422)	(243)
Трошоци за вработени	(3,983)	(4,199)
Услуги	(17,613)	(18,617)
Раходи за камати	-	(73)
Отпис на по побарувања	-	-

29. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

Глобалната пандемија предизвикана од новиот коронавирус (КОВИД 19), која беше прогласена од стана на СЗО во март 2020 година, рапидно се развиваше во текот на 2021 година, со значителен број на случаи. Мерките кои беа превземени од Владата за да го спречи ширењето на вирусот во голема мера влијаеа на економската активност.

Раководството превзеде мерки за следење и ублажување на ефектите од КОВИД 19, вклучувајќи мерки за безбедност и заштита на здравјето на вработените и смета дека пандемијата нема значајно влијание врз работењето на Групацијата, резултатите од работењето како и на ликвидноста и солвентноста.

Со оглед на фактот дека пандемијата сеуште не е завршена, врз основа на досегашното искуство, раководството смета дека и во иднина пандемијата ќе нема влијание врз работењето (белешка 2.6 и 2.7). Влијанието во овој момент не е практично да се процени со оглед дека развојот на настаните е крајно непредвидлив, а исто така неможат да се предвидат и мерките од здравствен и економски карактер, кои би ги донеле властите или регулаторните тела, заради ублажување на ефектите од пандемијата.

Друштвото значаен дел од своите приходи ги остварува на Рускиот пазар. По избивањето на конфликтот во Украина, и санкциите кои ЕУ ги вовеле кон Русија, менаџментот работи на изнаоѓањена други пазари за да се избегне влијанието на воведените мерки. Менаџментот смета дека ваквата ситуација нема да влијае на ликвидноста и континуитетот на Друштвото.

Со оглед на крајната неизвесност за исходот од конфликтот, раководството смета дека и во иднина може да има влијание врз работењето. Влијанието во овој момент не е практично да се процени со оглед дека развојот на настаните е крајно непредвидлив

Законска обврска за составување на консолидирана годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Консолидираната Годишна сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува консолидиран биланс на состојба и консолидиран биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Консолидираната Годишна сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.

Консолидирана Годишна сметка за 2021 година

- Консолидиран Биланс на состојба
- Консолидиран Биланс на успех
- Консолидиран Извештај за сеопфатна добивка

ЕМБС: 04069927

Целосно име: Друштво за медицинско снабдување увоз-извоз РЕПЛЕК АД Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Консолидирана годишна сметка

Тип на документ: Консолидирана годишна сметка

Година : 2021

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	- - АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	1.351.350.626,00			1.301.218.688,00
2	- - I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	9.697.997,00			9.757.966,00
8	- - Останати нематеријални средства	9.697.997,00			9.757.966,00
9	- - II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	1.341.514.268,00			1.291.302.334,00
10	- - Недвижности (011+012)	412.716.105,00			408.971.043,00
11	- - Земјиште	11.515.968,00			11.515.968,00
12	- - Градежни објекти	401.200.137,00			397.455.075,00
13	- - Постројки и опрема	794.092.015,00			771.889.235,00
14	- - Транспортни средства	30.003.776,00			39.961.369,00
15	- - Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	72.991.012,00			68.913.144,00
18	- - Материјални средства во подготовка	31.711.360,00			1.567.543,00
21	- - IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	138.361,00			158.388,00
23	- - Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	138.361,00			158.388,00
36	- - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	718.695.393,00			744.594.629,00
37	- - I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	372.904.170,00			382.735.703,00
38	- - Залихи на сировини и материјали	177.796.735,00			242.403.559,00
39	- - Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	15.157.424,00			6.555.770,00
40	- - Залихи на недовршени производи и полупроизводи	42.825.914,00			40.636.279,00
41	- - Залихи на готови производи	80.354.390,00			49.423.086,00
42	- - Залихи на трговски стоки	56.769.707,00			43.717.009,00
45	- - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	254.172.084,00			221.908.452,00

47	-- Побарувања од купувачи	180.418.990,00			164.932.784,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	43.991.632,00			22.629.313,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	17.159.320,00			25.735.225,00
50	-- Побарувања од вработените	575.640,00			1.461.933,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	12.026.502,00			7.149.197,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	91.619.139,00			139.950.474,00
60	-- Парични средства	91.619.139,00			139.950.474,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	50.333.366,00			71.063.291,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	2.120.379.385,00			2.116.876.608,00
64	-- B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	64.899.525,00			
65	-- ПАСИВА : A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	1.560.518.847,00			1.527.869.749,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	886.020.801,00			886.020.801,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	-28.349.153,00			-28.349.153,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	360.126.252,00			330.124.049,00
72	-- Законски резерви	212.288.264,00			212.286.061,00
74	-- Останати резерви	147.837.988,00			117.837.988,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	207.928.109,00			176.360.441,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	134.792.838,00			163.713.611,00
81	-- B. ОБВРСКИ (082+085+095)	527.179.219,00			560.964.399,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	141.141.668,00			111.678.803,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	141.141.668,00			111.678.803,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	386.037.551,00			449.285.596,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	258.203.310,00			276.252.793,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	46.701.888,00			50.405.166,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	8.606.959,00			8.842.177,00
100	-- Обврски кон вработените	17.874.184,00			18.203.597,00
101	-- Тековни даночни обврски	5.415.299,00			7.116.576,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	48.194.157,00			87.369.436,00
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот	917.551,00			1.095.851,00
108	-- Останати краткорочни обврски	124.203,00			
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	32.681.319,00			28.042.460,00

111	- - ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	2.120.379.385,00			2.116.876.608,00
112	- - В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА- ПАСИВА	64.899.525,00			

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	- - I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	1.255.845.112,00			1.285.621.242,00
202	- - Приходи од продажба	1.220.159.517,00			1.251.407.492,00
203	- - Останати приходи	31.932.859,00			22.542.478,00
204	- - Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	90.059.366,00			53.240.812,00
205	- - Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	130.429.255,00			91.833.640,00
206	- - Капитализирано сопствено производство и услуги	3.752.736,00			11.671.272,00
207	- - II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	1.135.021.292,00			1.139.237.758,00
208	- - Трошоци за сировини и други материјали	485.601.966,00			567.299.120,00
209	- - Набавна вредност на продадените стоки	162.607.887,00			143.333.969,00
210	- - Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми				5.591.235,00
211	- - Услуги со карактер на материјални трошоци	37.456.717,00			38.264.738,00
212	- - Останати трошоци од работењето	58.831.359,00			46.237.117,00
213	- - Трошоци за вработени (214+215+216+217)	328.153.141,00			310.596.053,00
214	- - Плати и надоместоци на плата (нето)	212.855.732,00			200.277.516,00
215	- - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	18.577.361,00			17.428.685,00
216	- - Придонеси од задолжително социјално осигурување	84.758.350,00			82.008.065,00
217	- - Останати трошоци за вработените	11.961.698,00			10.881.787,00
218	- - Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	12.797.602,00			12.191.734,00
220	- - Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	5.645.139,00			
222	- - Останати расходи од работењето	43.927.481,00			15.723.792,00
223	- - III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	1.617.918,00			6.903.008,00
230	- - Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	88,00			274.812,00
231	- - Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	1.617.830,00			6.628.196,00
234	- - IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	8.650.433,00			9.041.775,00
235	- - Финансиски расходи од односи со поврзани	20.027,00			

	друштва (236+237+238)				
238	-- Останати финансиски расходи од поврзани друштва	20.027,00			
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	4.589.001,00			4.132.655,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	4.041.405,00			4.909.120,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	154.161.194,00			182.837.545,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	154.161.194,00			182.837.545,00
252	-- Данок на добивка	19.368.356,00			19.123.934,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	134.792.838,00			163.713.611,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	457,00			442,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	134.792.838,00			163.713.611,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	134.792.838,00			163.713.611,00
264	-- ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	5.200,00			6.316,00
269	-- Добивка за годината	134.792.838,00			163.713.611,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	134.792.838,00			163.713.611,00
289	-- Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	134.792.838,00			163.713.611,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	-- Земјишта	11.515.968,00			11.515.968,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	401.200.137,00			397.455.075,00
615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	22.496.322,00			19.285.280,00
626	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 ОД БС)	67.503.127,00			51.184.886,00
627	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (<или=АОП 030+АОП 046+АОП 047+АОП 048 ОД БС)	2.369.159,00			3.270.997,00
628	-- Останати побарувања од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна	12.970.629,00			7.149.197,00

	сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 034+ АОП 046+ АОП 047+АОП 051+ АОП 062 ОД БС)				
629	- - Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или= АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 ОД БС)	17.159.320,00			25.735.225,00
630	- - Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 ОД БС)	260.513.818,00			270.342.430,00
635	- - Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)	158.369.265,00			132.608.564,00
637	- - Останати обврски кон нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 096+ АОП 106+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)				21.372,00
638	- - Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	14.022.258,00			15.958.753,00
639	- - Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	369.607.162,00			388.862.769,00
640	- - Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	1.215.765.719,00			1.251.407.492,00
641	- - Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	1.215.683.535,00			1.251.407.492,00
642	- - Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	82.184,00			
643	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	437.757.372,00			383.787.582,00
644	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	777.516.415,00			867.478.783,00
645	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во држави членки на ЕУ (< или = АОП 202 од БУ)	33.718.060,00			87.274.770,00
647	- - Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	4.475.982,00			49.956,00
654	- - Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	2.337.462,00			1.787.927,00
655	- - Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	328.858,00			522.051,00
657	- - Приходи од премии, субвенции, дотации	428.681,00			211.886,00

и донации (< или = АОП 203 од БУ)					
658	- - Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)				211.886,00
661	- - Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	31.398.884,00			20.020.614,00
667	- - Расходи на продадени производи и услуги	857.621.866,00			
668	- - Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	315.508.441,00			402.752.078,00
671	- - Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	805.457,00			871.063,00
672	- - Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	114.665.309,00			110.911.804,00
673	- - Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	4.996.757,00			4.360.143,00
674	- - Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	571.983,00			748.851,00
676	- - Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	17.215.130,00			15.866.482,00
677	- - Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	4.266.387,00			4.069.361,00
678	- - Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	3.982.353,00			3.536.090,00
679	- - Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	461.058,00			398.701,00
680	- - Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	4.156,00			31.765,00
681	- - Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	8.087.737,00			8.006.693,00
682	- - ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.627.018,00			1.518.183,00
683	- - ПТТ услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	740.416,00			739.545,00
691	- - Вкалкулирани надомести за време на боледување	8.424.636,00			6.285.912,00
692	- - Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	734.636,00			532.972,00
693	- - Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	161.462,00			
695	- - Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	7.950.159,00			6.166.716,00
696	- - Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	324.722,00			167.000,00
698	- - Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	1.781.568,00			1.342.463,00
699	- - Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	824.902,00			482.488,00
700	- - Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	595.987,00			1.937.045,00
703	- - Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	72.452,00			

704	- - Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	4.149.923,00			1.084.451,00
707	- - Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.927.477,00			3.617.760,00
708	- - Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	935.900,00			555.393,00
709	- - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	5.489.135,00			6.101.152,00
710	- - Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	1.358.565,00			1.370.684,00
711	- - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	4.016.482,00			4.805.719,00
712	- - Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	1.643.925,00			2.493.261,00
713	- - Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	184.953,00			174.042,00
714	- - Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	132.479,00			87.341,00
715	- - Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	1.076.273,00			507.992,00
716	- - Надоместоци на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)	413.718,00			1.065.189,00
717	- - Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	41.423.548,00			25.043.997,00
718	- - Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	22.997,00			
719	- - Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	20.497,00			
721	- - Исплатени дивиденди	81.541.315,00			98.262.415,00
722	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	465,00			446,00
723	- - Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	462,00			446,00
724	- - Број на подружници во кои се врши дејност, без седиштето на субјектот	1,00			

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2146	- 21.20 - Производство на фармацевтски препарати	961.260.254,00			
2357	- 46.46 - Трговија на големо со фармацевтски производи	89.190.827,00			
2377	- 46.90 - Неспецијализирана трговија на големо	29.332.920,00			
2379	- 47.19 - Друга трговија на мало во неспецијализирани продавници	159.199.721,00			
2442	- 56.10 - Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување на храна	18.479.308,00			

Потпишано од:


Suzana Miloshevska

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.


Годишен извештај за 2021 година



Годишен извештај
за работењето на
групацијата Реплек АД

2021





Годишен извештај
за работењето на
групацијата Реплек АД

2021





содржина

01 клучни показатели

Финансиски резултати од посебните финансиски извештаи на друштвата кои се вклучени во консолидацијата

Финансиски ризици и управување со истите

Фирми ќерки

02 за реплек

03 организациона структура

04 корпоративни информации

Надзорен одбор

Извештај од работењето на Управниот одбоњ

05 акционерите во фокус

Структура на акционери и акционерски капитал

Дивиденда

06 вработените во фокус

Клучни податоци за вработените

Образовната структура на вработените во Групацијата Реплек на 31 декември 2021 година

Инвестираме во образование и доусовршување на вработените

Грижа за вработените и во време на криза

Единство и тимски дух

07 животната средина во фокус

08 општествена одговорност

Донации

Кодекс на корпоративно управување

Трка за независност – Крушево

09 инвестиции

Модернизација и зголемување на капацитетите

Процеси и сертификација

10 портфолио

Маркетинг и продажби

Нови маркетинг авторизации

Нови производи во 2021

Лекови на рецепт според фармако – терапевтска група

Лекови без рецепт

Антисептици и Дезинфициенси

Додатоци во исхраната

Гранични производи

01 КЛУЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Групацијата Реплек Скопје ја извршува дејноста преку 3 правни субјекти:

- РЕПЛЕК АД Скопје – веледрогерија за големопродажба на лекови, медицински помагала и медицинска опрема.
- РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје – фабрика за лекови и хемиски производи,
- РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје – друштво за трговија на големо и мало, увоз – извоз и услуги во чиј состав се:
 1. Реплек Маркет
 2. Ресторан „Ден и Ноќ“

Групацијата во деловната 2021 година ги оствари следните резултати:

	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД	Индекс 21/20
Вкупни приходи	1.297.833	1.331.117	97
Вкупни расходи	1.143.672	1.148.280	100
Добивка пред оданочување	154.161	182.838	84
Данок на добивка	19.368	19.124	101
Добивка по оданочување	134.793	163.714	82

Консолидираната добивка на Групацијата за 2021 година произлегува од следните финансиски резултати на друштвата во сопственост на Реплек АД:

Субјект	2021 (МКД 000) Добивка пред оданочување	2020 (МКД 000) Добивка пред оданочување
Реплек АД	-16.290	-5.138
Реплек Фарм	162.285	188.315
Реплек Маркет	7.567	259
Ефект од консолидација	599	-598
Консолидирана добивка	154.161	182.838

Финансиски резултати од посебните финансиски извештаи на друштвата кои се вклучени во консолидацијата

Веледрогеријата Реплек АД, во деловната 2021 година ги оствари следните резултати:

	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД	Индекс 21/20
Вкупни приходи	186.939	212.559	88
Вкупни расходи	127.229	109.697	116
Добивка пред оданочување	59.710	102.862	58
Данок на добивка	0	697	0
Добивка по оданочување	59.710	102.166	58

РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ учествува со значителен дел во финансиските резултати на Групацијата РЕПЛЕК, оствари позитивни финансиски резултати:

	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД	Индекс 21/20
Вкупни приходи	1.060.621	1.132.569	94
Вкупни расходи	898.335	944.254	95
Добивка пред оданочување	162.286	188.315	86
Данок на добивка	18.220	18.213	100
Добивка по оданочување	144.066	170.102	85

РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ со вршење на дејностите продажба на стоки на мало и големо преку маркетот и угостителски услуги преку ресторанот „Ден и Ноќ“ и во текот на 2021 година оствари позитивни финансиски резултати:

	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД	Индекс 21/20
Вкупни приходи	209.995	178.564	118
Вкупни расходи	202.428	178.306	114
Добивка пред оданочување	7.567	259	2.927
Данок на добивка	1.149	214	536
Добивка по оданочување	6.418	44	14.566

Консолидираната оперативна добивка за периодот од 1 јануари 2021 година до 31 декември 2021 година на Реплек АД Скопје изнесува 161.193.709 денари. Оперативните приходи изнесуваат 1.255.845.112 денари и се намалени за 2%, а оперативните расходи изнесуваат 1.135.021.292 денари и бележат намалување од 0,4% во однос на истиот период претходната година. Вкупните приходи од продажба се намалени за 2% во однос на истиот период минатата година, односно приходите од продажба на странски пазар се намалени за 10%, а приходите од продажба на домашен пазар се зголемени за 15%. Приходите од продажба на странски пазар имаат учество од 64% во вкупните приходи од продажба (2020: 69%). Консолидираната добивка пред оданочување изнесува 154.161.194 денари и бележи намалување од 16% во однос на истиот период минатата година.

Приходи од продажба:

	2021 (000) МКД	2021 % учество	2020 (000) МКД	2020 % учество	Индекси 21/20
Домашен пазар	442.643	36%	383.929	31%	115
Русија	349.647	29%	370.768	30%	94
Останати ЗНД	81.576	7%	118.171	9%	69
Африка и Близок Исток	151.179	12%	166.665	13%	91
Југоисточна Европа	157.991	13%	151.098	12%	105
Југоисточна Азија	19.596	2%	14.900	1%	132
Европска Унија	16.297	1%	40.420	3%	40
Останати	1.230	0%	5.457	0%	23
Странски пазар	777.516	64%	867.479	69%	90
	1.220.160	100%	1.251.407	100%	98

На крајот на 2021 година, Групацијата располага со актива во износ од 2.120.379.385 денари со следната структура:

- тековни средства во износ од МКД 769.028.759 денари (средства на жиросметки, залихи, побарувања од купувачите, краткорочни финансиски вложувања), што претставува 36% од активата;
- постојани средства во износ од МКД 1.351.350.626 денари, што претставува 64% од активата.

Вкупниот капитал и резервите изнесуваат МКД 1.560.518.848 денари и учествуваат со 74% во вкупните извори на средства.

	2021 (000) МКД	2021 % учество	2020 (000) МКД	2020 % учество	Индекси 21/20
ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА	1.351.351	64%	1.301.219	61%	104
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	769.029	36%	815.658	39%	94
ВКУПНО СРЕДСТВА	2.120.379	100%	2.116.877	100%	100
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	1.560.519	73%	1.527.870	72%	102
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	418.719	20%	477.328	23%	88
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	141.142	7%	111.679	5%	126
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	2.120.379	100%	2.116.877	100%	100

Клучни финансиски индикатори:

	2021	2020	2019
Бруто профитна маржа	37,76%	34,72%	37,16%
Оперативна профитна маржа	12,84%	14,39%	13,62%
Нето профитна маржа	10,72%	12,67%	11,90%
Поврат на капиталот	8,73%	10,91%	9,13%
Тековна ликвидност	1,86	1,66	1,55
Брза ликвидност	0,78	0,75	0,86
Капитал / Вкупни средства	0,74	0,72	0,77
Обрт на залихи	2,06	2,72	3,24
Денови на обрт на залихите	177,24	134,07	112,66
Обрт на побарувања	6,67	6,04	4,99
Денови на обрт на побарувања	54,72	60,41	73,22
Показател долг-сопствен капитал	33,78%	36,72%	29,38%
Добивка по акција	5.200	6.316	5.167

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА за годината која завршува на 31 декември

Позиција	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД	Индекс 21/20
ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	1.255.845	1.285.621	98
Приходи од продажба	1.220.160	1.251.407	98
Приходи од продажба на домашен пазар	442.643	383.929	115
Приходи од продажба на странски пазар	777.516	867.479	90
Промени на залихите на готови производи и производството во тек			0
Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	90.059	53.241	169
Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината	130.429	91.834	142
Капитализирано сопствено производство и услуги	3.753	11.671	32
Останати оперативни приходи	31.933	22.542	142
ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	1.135.021	1.139.238	100
Набавна вредност на трговски стоки	162.608	143.334	113
Трошоци за сировини и други материјали	485.602	567.299	86
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	0	5.591	0
Услуги со карактер на материјални трошоци	37.457	38.265	98
Останати трошоци од работењето	58.831	46.237	127
Трошоци за вработените	328.153	310.596	106
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	12.798	12.192	105
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	0	0	0
Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	5.645	0	0
Останати расходи од работењето	43.927	15.724	279
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	161.194	184.976	87
Финансиски приходи	1.618	6.903	23
Финансиски расходи	8.650	9.042	96
Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	154.161	182.838	84
Данок од добивка	19.368	19.124	101
Нето добивка/загуба по оданочување	134.793	163.714	82

Финансиски ризици и управување со истите

Групацијата влегува во различни трансакции кои произлегуваат од секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политиките за управување со нив се следните:

1. Пазарен ризик

Ризик од промени на курсевите

Групацијата влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од набавки и продажби на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. И покрај изложеноста од можните флуктуации на странски валути, Групацијата континуирано ги следи промените и соодветно ги алоцира средствата со цел ефектите да бидат минимални.

Кредитен ризик

Групацијата е изложена на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Групацијата нема значајна концентрација на кредитен ризик.

Каматен ризик

Групацијата се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Групацијата има користено вакви кредити може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик, но тој зависи од движењето на финансиските пазари. Каматните стапки на кредити кои ги користи Групацијата бележат пад во однос на претходните периоди.

Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Групацијата нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со континуирано обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски.

2. Ризик на финансирање

Групацијата врши финансирање на своето работење со сопствени средства како и со користење на краткорочни или долгорочни кредити од банки. Групацијата континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа. За периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година кредитното задолжување е намалено за 9.712.414 денари, односно на 31 декември 2021 година изнесува 189.335.825 денари (на 31 декември 2020 година изнесува 199.048.239 денари).

Обврски за кредити:	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД
Тековен дел на долгорочни кредити	48.194	87.369
Долгорочни кредити	141.142	111.679
	189.336	199.048

Фирми ќерки

	2021 % на учество	2020 % на учество
Реплек Фарм ДООЕЛ Скопје	100%	100%
Реплек Маркет ДООЕЛ Скопје	100%	100%







02 за реплек

Врз основа на нашето долгогодишно искуство во работењето и континуираното усогласување со условите на пазарот и потребите на потрошувачите, ние во Групацјата РЕПЛЕК, со користење на сопствените ресурси и капитал, создаваме вредности во квалитет, професионалност и сигурност кај нашите потрошувачи и деловни партнери односно СОЗДАВАМЕ ПОДОБРА ИДНИНА за нашите вработени и акционери.

Во текот на годините, компанијата постепено се развиваше и ги ширеше своите активности. Денес, после 76 години искуство и хармонизација на работењето со условите на пазарот, РЕПЛЕК АД претставува една од поголемите фармацевтски компании во земјата.

Во 2001 година втората компанија ќерка РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје, фармацевтска фабрика екипирана со кадар, опрема и деловни простории согласно локалните законски барања беше лиценцирана, отворена и започна со работа.

Реплек Фарм континуирано се развиваше во изминатите 20 години.

2001

GMP APPROVAL for manufacture of drugs - Ministry of Health of the Republic of Macedonia

LICENCE Agreement signed between GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS and REPLEK AD AUGMENTIN

2003

APPROVAL FOR SECONDARY MANUFACTURE OF DRUGS, TERTIARY MANUFACTURE (of ampoules and drugs containing highly sensitizing and bioactive materials), and MANUFACTURE OF AXILIARY MEDICAL PRODUCTS Ministry of Health of the Republic of Macedonia

2005

RUSSIA-SOTEX "PharmFirm" Moskva: AGREEMENT OF MANUFACTURE ON THE COOPERATION BASIS from 05.04.2005

2008

ISO 14001:2004
SGS Societe Generale de Surveillance SA Systems & Services Certification
Zurich Switzerland
08.03.2008

GMP CERTIFICATE FOR MANUFACTURE OF DRUGS
Ministry of Health of the Republic of Macedonia
15.04.2008

2010

RUSSIA - AS BIRO - Ekaterinburg [Berezovsky Pharmaceutical Works]

CONTRACT to delivery No. R/BFZ - 2010

AGREEMENT OF MANUFACTURE ON THE CO-OPERATION BASIS - N

SERBIA - SLAVIAMED d.o.o BELGRADE and Replek Farm d.o.o.o.e.l

CO-OPERATION AGREEMENT No. 2363 from 09.06.2010



2012

RUSSIA - Victoriapharm
OU Agreement for
cooperation and supply
ORALSEPT 16.10.2021

IRAQ - Health Care
Scientific Bureau - ESB
GROUP - Distribu-
tion agreement from
21.09.2012

KAZAHSTAN, KIR-
GISTAN, Tajekistan EVO-
LET Healthcare Limited
- LICENSE Agreement
from 02.11.2012

2014

DISTRIBUTION AGREE-
MENT dated 13.08.2014
signed between Replek
Farm Ltd. Skopje and
Corpus Medica UAB,
Lithuania TARAFEN
(Paracetamol, Pseudo-
ephedrine hydrochloride,
Dextromethorphan hyd-
robromide), film coated
tablets (500+30+15) mg

Gruzija_Aversi - Rational
Ltd. Technical agreement
on tasks and the division
of responsibilities in con-
tract manufacturing and
testing No. 6912 from
04.12.2012

2017

CONCLUSION on
the suitability of the
manufacturer (foreign
manufacturer) of medici-
nas for medical use with
the requirements of good
manufacturing practice
- Russian Federation -
MINISTRY OF INDUSTRY
AND TRADE OF THE
RUSSIAN FEDERATION
06.10.2017

2019

GMP Inspection by a
partner from POLAND/
Malta AKSON Poland -
Positive inspection
13.09.2019


2020

CANNABO


03 организациона структура

реплек 2021


Организациона шема - Реплек АД Скопје



Организациона шема - Реплек Маркет Скопје



Организациона шема - Реплек Фарм ДООЕЛ





04 корпоративни информации

Надзорен одбор

Во согласност со Законот за трговските друштва и Статутот на РЕПЛЕК АД Скопје, Надзорниот одбор е овластен да го надгледува управувањето со Друштвото од страна на Управниот одбор како и да ги анализира и процени документите на Друштвото. Овластувањата на Надзорниот одбор се утврдени во Законот за трговските друштва и Статутот на РЕПЛЕК АД Скопје.

Во 2021 година актуелниот Надзорен одбор на Реплек АД работеше во следниот состав:

Георгиевски Антонио

Претседател на Надзорен одбор

Дипл. Економист

Основач и Управител на
ДТУ АГ Ситко Скопје

Андреевски Петар

Член на Надзорен одбор

Дипл. Електро инженер

Извршен директор и
Ко-основач на Друштво за
управување со инвестициски
фондови ВФП Фонд
Менаџмент АД Скопје

Гашевски Владимир

Независен член на Надзорен одбор

Дипл. Правник

Адвокат во Адвокатска
канцеларија Владимир
Гашевски

Членови на Надзорен одбор на РЕПЛЕК АД се од 22.09.2021

Во текот на 2021 година Надзорниот одбор на РЕПЛЕК АД одржа 10 седници.

Извештај за работењето на Управниот одбор

Пецовски Душан

**Претседател на УО и
Генерален директор
на Реплек АД Скопје**

Дипломиран економист,
Магистер по Бизнис
администрација, МБА

Талевски Цане

**Член и Управител
на Реплек Фарм**

Дипл. Фармацевт,
Специјалист по
Фармацевтска
технологија

Коста Котески

**Член и Заменик
Генерален директор
на Реплек АД**

Дипломиран економист,
Доктор по менаџмент

Томовски Александар

**Член и Директор на
Правен сектор во
Реплек Фарм**

Дипл. правник,
Магистер по деловно
право

Несторовска Ѓошевска Билјана

**Член и Директор на
сектор Производство
во Реплек Фарм**

Дипл. Фармацевт,
Специјалист по
Фармацевтска технологија

Управниот одбор има големи овластувања во управување со Друштвото, односно спроведувањето на тековните активности на Друштвото. Тоа дејствува во име на Компанија и во рамките на предметната материја. Согласно Законот за трговските друштва и Статутот на Друштвото, Управниот одбор раководи со целокупното работење на компанијата на своја одговорност.

Управниот одбор во извештајниот период ги изврши своите активности во рамките на своите надлежности и во усогласеност со Законот за трговските друштва и Статутот на Друштвото; донесување одлуки кои се однесуваат на бизнисот политика и управување со целокупното работење на Друштвото.

Покрај предизвикувачките услови за време на Ковид-19 пандемии, Управниот одбор редовно одражуваше седници. Работата на Управниот одбор во текот на 2021 година беше во рамките на утврдените надлежности со Законот за трговските друштва и Статутот на Реплек АД Скопје.

05 акционерите во фокус

Структура на акционери и акционерски капитал

Акционерскиот капитал на Друштвото претставува номиниран капитал кој се формира со издавање на хартии од вредност (акции) на акционерите. Со состојба на 31 декември 2021 година, Друштвото има издадено само обични акции. Обичните акции носат право на учество во распределбата на остварената добивка (дивиденда) и право на управување со Друштвото (право на глас).

Структурата на акционерскиот капитал на Реплек АД е составена од домашни и странски правни и физички лица.

Номиналниот капитал на Реплек АД Скопје изнесува 25.920 акции со номинална вредност од 562,42 евра или номинален капитал во вкупен износ од 14.577.926,00 евра.

Издадени и целосно уплатени:	2021 број на акции	2020 број на акции
Обични акции	25.920	25.920
Приоритетни акции	-	-
Вкупно акции	25.920	25.920

Според евиденцијата на Македонската берза, во 2021 година се истргувани 1951 акција со 298 трансакции (без блок трансакции). Минимална цена по акција од 99.000,00 денари, односно максимална цена од 116.337,00 денари или просечна цена од 107.737,48 денари.

	2021 во МКД	2020 во МКД	2019 во МКД
Просечна пазарна цена по акција:	107.737,48	85.883,70	75.263,94

Друштвото заклучно со 31.12.2021 година не поседува сопствени (трезорски) акции.

Акциите на Друштвото котираат на официјалниот пазар на хартии од вредност (Македонска берза) во Република Северна Македонија. Последната пазарна вредност на една акција на Друштвото во 2021 година изнесува 101.850 МКД (во 2020: 104.000 МКД, во 2019: 77.000 МКД). Во рамките на вкупниот капитал е евидентирана разлика во износ од 28.350 илјади МКД како објективна вредност и останати резерви по основ на усогласување на номиналната вредност на акционерскиот капитал со состојбата во трговскиот регистар и ЦДХВ.

	2021 (000) МКД	2020 број на акции
Нето добивка за годината	134.793	163.714
Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	134.793	163.714

	2021 број на акции	2020 број на акции
Број на обичните акции на 31 декември	25.920	25.920
Основна заработувачка по акција (во МКД)	5.200	6.316

Дивиденда

На годишното собрание на Реплек АД Скопје за 2021 година, кое ќе се одржи во текот на 2022 година, ќе се изврши распределба на остварената добивка за 2021 година. Правото за остварување на дивиденда е согласно одлуката донесена на Годишното собрание.

Согласно Одлука за распределба на добивка донесена на Собрание на ден 08.04.2021 година, Реплек АД Скопје има исплатено бруто дивиденди и награди во вкупен износ од МКД 75.705.306 денари, односно исплата на дивиденда во нето износ од 2.153 денари по акција. На ден 22.09.2021 година донесена е одлука на Собрание на акционери за дополнителна исплата на дивиденда во нето износ од 918 денари по акција или бруто износ од 1.020 денари по акција во вкупен бруто износ од 26.438.400 денари.

Од распределба на добивката по годишната сметка за:			
	2020 година	2019 година	2018 година
Бруто дивиденда по акција во денари:	3.412	4.168	4.704

Реплек АД Скопје во текот на 2021 година има приливи од дивиденда од придружени друштва во износ од МКД 76.000.000 денари.







06 вработените во фокус

Клучни податоци за вработените

468

вработени

307 жени

160 мажи

54

менаџери

37 жени

17 мажи

45 год.

просечна возраст

38

нови вработувања
на ниво на групација
во 2021

Реплек АД Скопје

Сектор	2019 година	2020 година	2021 година
Управа	/	/	4
Фармацевтика	2	2	2
Извоз-увоз	1	1	1
Финансии	2	3	1
Општ	1	1	/
Грин шоп	/	3	3
Служба за внатрешна ревизија	/	/	1
Вкупно вработени	6	10	12

Реплек Маркет ДООЕЛ Скопје

Сектор	2019 година	2020 година	2021 година
Маркет	40	41	41
Ресторан	21	18	18
Вкупно вработени	61	59	59

Реплек Фарм ДООЕЛ Скопје

Сектор	2019 година	2020 година	2021 година
Кабинет на директор	8	8	3
Развој и истражување	17	14	15
МИС и пропаганда	17	16	13
Контрола на квалитет	50	58	60
Комерција	22	21	21
Производство	173	193	178
Регулаторни активности	11	11	11
Обезбедување на квалитет	10	11	9
Набава	5	5	5
Правен	38	40	41
Финансии	9	7	8
Информациони технологии	9	10	10
Канабис	/	7	11
Технички системи и одржување	/	/	12
Вкупно вработени	369	401	397

Образовната структура на вработените во Групацџата Реплек на 31 декември 2021 година

Реплек АД

3

магистер

Економски науки **1**

Бизнис администрација **2**

1

доктор на науки

Менаџмент **1**

Реплек Фарм ДООЕЛ

9

специјализација

Фармацевтска технологија **3**

Фармакоинформатика **1**

Испитување и контрола на
лекови **2**

Клиничка фармакологија **1**

Фармација **2**

5

магистер

Здравствен менаџмент и
Фармакоекономија **2**

Бизнис администрација **2**

Биолошки науки **1**

4

доктор на науки

Фармацевтски науки **1**

Хемиски науки **1**

Биолошки науки **1**

Медицински науки и
клиничка медицина од
областа на фармакологија **1**

Инвестираме во образование и доусовршување на вработените

Свесни сме дека развојот на компанијата е тесно поврзан со развојот на нашите вработени. Во текот на 2021 година ги поддржавме специјалистичките студии по испитување и контрола на лекови на Фармацевтскиот Факултет во Скопје на тројца наши вработени. Студиите траат 3 години.

Грижа за вработените и во време на криза

Во контекст на специфичните услови за функционирање во текот на пандемиската 2021 година, грижата за вработените остана меѓу врвните приоритети на Реплек.

Во таа насока се преземени сите заштити и превентивни мерки:

- дезинфекција, носење на заштитни маски,
- ослободување од работа на вработените со хронични болести, родители на деца до 10 годишна возраст, бремени жени,
- поставување на паравани во канцелариите во кои има поголем број на вработени,
- работа од дома каде дозволува процесот на работа.

Грижата за нашите вработени е и грижа за нивните семејства. Поради пандемијата, предвидените средства за новогодишна прослава ги пренаменивме за зголемување на семејниот празничен буџет на нашите вработени. Сакајќи да ги изградуваме децата на нашите вработени, а истовремено да ја поддржиме локалната економија, набавиме новогодишни пакетчиња од домашни производители.

Единство и тимски дух

Во одлична форма и кондиција, тимот на Реплек Фарм го освои четвртото место на традиционалната Бизнис Трка 2021, организирана од страна на Прв до Врв.

Бројните натпреварувачи на Реплек Фарм, поделени во 5 тима, во 2021 трчаа во чест на прерано починатиот колега Јорго.

По повод трката тие изјавија: „Контунуирано работиме на наше подобрување и целиме високо. Се гледаме догодина со уште подобар резултат “



07 животната средина во фокус

Ги почитуваме и унапредуваме основните еколошки аспекти во однос на бучава, отпад, прашина и максимално ја рационализираме потрошувачката на енергија, вода и останатите природни ресурси.

Наша цел е заштита и континуирано подобрување на квалитетот на живот и животната средина, како морална посветеност кон сегашните и идните генерации.

Позитивните движења за 2021 година во потрошувачката на електрична енергија и вода.

Потрошувачка на струја

2018	2019	2020	2021
2,259,098 Kwh	2,318,320 Kwh	2,957,932 Kwh	2,951,697 Kwh

Потрошувачка на вода

2018	2019	2020	2021
22021 m ³	21171 m ³	21059 m ³	26555 m ³

Емисии на штетни материи во воздух

Точки на емисија	Опис	Детали на емисијата				
Референти броеви		Материјал	мдк kg/h	mg/Nm ³	kg/h	kg/година
Систем А	Систем А	прашина	0.5	0.3	0.004	0.0147
Систем V	Систем V	прашина	0.5	0.3	0.0028	0.0101
Систем K1	Систем K1	прашина	0.5	0.3	0.0023	0.0082
Систем K2	Систем K2	прашина	0.5	0.4	0.0015	0.0055
Линија L1	Линија L1	прашина	0.5	0.3	0.0003	0.0012
Линија L2	Линија L2	прашина	0.5	0.6	0.0005	0.0018

* ЕМИСИИТЕ СЕ МЕРАТ ЧЕТИРИ ПАТИ ГОДИШНО

** ПРИЛОГ СО ПРИКАЖАНО ЕДНО МЕРЕЊЕ

Квалитет на отпадна вода

Параметар	МДК	мг/л
рН вредност	6.5-9.5	7.31
Боја	Без	Без
Мирис	Без	Без
Вк. Сув остаток	/	399
ХПК (K ₂ Cr ₂ O ₇)	700	25
БПК -5	250	2.79
ТОС	/	13.37
Нитрити, NO ₂ -	10	0.02
Нитрати NO ₃ -	/	1.04
Хром Cr	0.5	0.05
Железо бк. Fe вк.	/	0.1
Бакар Cu	0.5	0.1

* МЕРЕЊАТА СЕ ВРШАТ ЕДНАШ МЕСЕЧНО

Бучава

Извор	Емисиона точка Реф. Бр.	МДК	Звучен притисок dBA на референтна оддалеченост
Вентилационен систем, клима комора	NL1	60 dBA	56.2
Клима инвертери	NL2	60 dBA	
54.1	/	399	399
4 вентилации од Блок Б и клима комори	NL3	60 dBA	58.1
Вентилација и клима комори	NL4	60 dBA	50.3

* БУЧАВАТА СЕ МЕРИ ЕДНАШ ГОДИШНО







08 општествена одговорност

Донации во вкупен износ од над 130.000 евра

Во тек на 2021 година Реплек донираше повеќе од 8.000.000 денари или повеќе од 130.000 евра за добротворни цели т.е. помош на јавните институции: Министерство за здравство, ЈЗУ Клинички Центар, ЈЗУ ГОБ 8 Септември, Институт за Белодробни заболувања Козле, Институт за Физикална Медицина и Рехабилитација, основни училишта, детски градинки како и СОС Детското село. Помагаме на оние на кои тоа им е најпотребно и посветено работиме на нашата мисија да обезбедиме квалитетни и достапни лекови за сите. Наша цел е континуирано зголемување на инвестициите во развој, едукација, зачувување на животната средина и градење подобра заедница

Кодекс на корпоративно управување

Врз основа на член 384-а од Законот за трговски друштва, Управниот одбор Изјавува дека во Групацијата Реплек Скопје - Реплек АД, Реплек фарм ДООЕЛ и Реплек маркет ДООЕЛ се применува кодекс за корпоративно управување донесен од страна на Реплек АД врз основа на законските прописи на РСМ. Кодексот е јавно достапен за сите вработени на огласната табла во просториите на компанијата, како и во електронска форма за интерна употреба. Од донесувањето на Кодексот на ден 29.04.2020 година па се до денес, не постојат случаи кои би укажале дека постојат отстапувања од правилата на кодексот за корпоративно управување, туку напротив, стремеж на компанијата е максимално да се почитуваат правилата со што се обезбедува успешно работење на компанијата, заштита на нејзините интереси како и интересите на вработените.

Вкупните бруто годишни примања на Надзорниот и Управниот одбор во 2021 година изнесуваат МКД 7.580 илјади и МКД 20.944 илјади, соодветно, по основ на редовна плата и други примања на членовите на органите на управување и на органите на надзор.

Трка за независност – Крушево

На 4ти септември 2021 се одржа првата 5 километарска “Трка за независност” во Крушево. Реплек фарм како општествено одговорна компанија, го поддржа и овој настан со донација на производи меѓу кои и Ресепт производитите за дезинфекција.

Продолжуваме со поддршка на спортските манифестации со цел постигнување на подобри резултати, за поздрави поколенија и здрава иднина.



09 ИНВЕСТИЦИИ

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во Друштвото континуирано се инвестира во градежни објекти и опрема, особено во зголемување на капацитетите на производството во Реплек Фарм ДООЕЛ Скопје.

во (000) МКД	Земјиште	Градежни објекти	Опрема и транс.сред	Средства во подгот.	Вкупно
Нето сметководствена вредност на:					
31.12.2021	11.516	401.200	897.087	31.711	1.341.514

Инвестиции во 2021 година прикажани по сегменти:

во (000) МКД	Градежен дел (000 МКД)	Постројки и опрема (000 МКД)	Опрема и транс.сред	Средства во подгот.	Вкупно
Реплек АД	478	159	8.734	1.342	10.712
Реплек Фарм ДООЕЛ	386	35.874	3.333	28.801	68.394
Сектор канабис	122	9.030	73	19.855	29.081
Сектор производство	264	16.592	37	8.947	25.839
Сектор контрола на квалитет	0	8.118	84	0	8.202
Сектор за развој	0	862	25	0	887
Останати	0	1.272	3.114	0	4.386
Реплек Маркет ДООЕЛ	4.787	2.009	2.055	0	8.851
Вкупно:	5.651	38.041	14.122	30.144	87.957

Модернизација и зголемување на капацитетите

Во 2021 година е порачана Флуидна сушница со можност и за гранулација (Fluid Bed Dryer + Granulator). Оваа машина ќе се овозможи компатибилност со машините во производство во однос на сушењето на гранулатот при процесите на влажна гранулација. Со оваа опрема се отвора можност за воведување на уште еден процес во нашата лабораторија, а понатаму и во секторот производство.

Во 2021 година инвестиравме и во унапредување на контролата на квалитетот на нашите производи. Во секторот Контрола на квалитет набавени се и инсталирани во март 2021 четири инструменти во вредност од 130.000 евра и тоа:

- Ultra pressure liquid chromatography system - UPLC Shimadzu Nexera LC-40 (апарат за течна хроматографија под ултра висок притисок);
- High pressure liquid chromatography system- HPLC Agilent 1260 Infinity II- (апарат за течна хроматографија под висок притисок);
- Dissolution system (апарат за растворливост) - Agilent 708;
- Два орбитални шејкери.

Во 2021 година инвестиции се направени и во секторот за производство на фармацевтски дозирани форми:

- Пуштена е во работа и нова линија за производство на фармацевтски полуцврсти дозирани форми супозитории, со која се зголемува капацитетот на производство на овие дозирани форми;
- Инсталирана е машина за дозирање на прашкасти дозирани форми со полнење во ќесички со што е планирано воведување на нова линија на производи во производната програма на Реплек Фарм;
- Реализирана е реконструкција на магацинот за складирање на амбалажни единици кои се користат во процес на производство согласно нормите на ДПП со која значително се зголемува капацитетот на лагерирање.

Големиот интерес и побарувачка ширум светот (Израел, Бразил, Полска, Австралија, Чешка и Шпанија), како и брзиот тренд во развојот на технолошките процеси за добивање на екстракти од канабис за медицински цели беа причината за реализација на нов проект во овој сегмент и поголема инвестиција од досегашните. Зачетоци на оваа идеја датираат од втората половина на 2020 година, а главните одлуки за почеток беа донесени во 2021 година.

Оваа инвестиција се изведува на вкупно 400метри квадратни, а проектот е дизајниран и се изведува согласно GMP директивите. Истиот е изграден од најсовремени материјали во структурата на белите соби. HVAC систем за одржување и мониторирање на вентилација, загревање, климатизација на просториите, како и прочитување со помош на HEPA филтри кои обезбедуваат високо ниво на чистота во производните соби (ISO класа 8). Проектот вклучува и изведба на сопствен систем за добивање на пурифицирана и деминерализирана вода. Сите овие процеси се контролирани со помош на BMS систем, односно интелигентен микропроцесорски

контролен систем кој дава 24/7 часовен приказ за состојбата на вентилацијата, климатизацијата, осветлувањето, хидрауликата и обезбедува стабилен и постојан систем на функционирање.

Модернизацијата, односно следењето на развојните трендови не подразбира само вложување во квалитетот на цврстата градба. Напротив, влогот во начинот на изработка и технологијата на производството се суштински чекор до повисок и подобар квалитет на крајниот производ. Поради ова изминатите 2020 и 2021 година претставуваат години на инвестиции во набавка на вкупно пет машини. Набавената опрема е изработена од материјали сертифицирани во согласност со GMP стандардите кои се компатибилни за работа во фармацевтската индустрија. Истите се наменети за различни процеси почнувајќи од процесот на суперкритична CO₂ екстракција, апаратура за прочистување на добиените екстракти, поминувајќи низ процесот на полнење и затворање на течни и полутечни фармацевтско дозирани форми. Овие машини обезбедуваат подобар квалитет на добиениот производ и усовршување, односно автоматизирање на технолошките процеси. Со сето ова се обезбедува поголема сигурност и минимизирање на процентот на влијание на човечкиот фактор и грешка.

Според веќе изготвениот проектен план заврпувањето на сите активности во врска со овој погон се очекува крајот на април 2022 година. Тимот одговорен за спроведување на понатамошните задачи продолжува со подготовките за престојните инспекциски надзори од страна на Македонските и Европските одговорни тела за добивање на MK GMP и EU GMP лиценци.

Процеси и сертификација

Обезбедувањето на квалитет на сите процеси е со цел добивање на готов лек кој одговара на спецификациите за квалитет. За да осигуриме дека истото се остварува редовно се спроведуваат GMP ревизии и ревизии од страна на партнерите.

Обезбедување на висок квалитет подразбира и почитување на високите стандарди кои ги предвидуваат различните сертификати. Во 2021 година обновени и продолжени се следните сертификати:

- RU GMP сертификатот за течни и полуцврсти форми што се оденсува на производите Оралсепт раствор и Оралсепт пасти EU GMP сертификатот од JAZMP Словенија кој се однесува на цврсти дозирани форми и полуцврсти и течни дозирани форми. Овој сертификат е продолжен за една година односно со важност до крајот на 2022, согласно Ковид процесорите

Направени се редовни онлајн инспекции на добавувачите на активни супстанции кои влегуваат во состав на готовиот лек. Исто така редовно се спроведувани планираните онлајн обуки согласно Ковид19 пандемијата.

Во 2021 година направени се редовните валидации на процесите и валидации на чистење на машините кои се користат во производството.

Дополнително продолжен е процесот на серијализација. Овој процес е почнат во текот на 2019 година за производи на европскиот пазар. Во 2021 серијализацијата продолжи да се имплементира и на рускиот пазар за производи кои се извезуваат како готов лек во Русија (Оралсепт спреј)

Во 2021 се спроведе и се заврши студија за биеквиваленција за Азимед (Azithromycin) филм обложени таблети 3 x 500 mg, спонзорирана од Реплек Фарм. Со студијата е потврдена ефикасноста на генеричкиот лек со таа на оригинаторот.

Name of the medicine	Registration valid until	BE study status
AZIMED® (Azithromycin) film c. tabl. 3x500mg	Unlimited	performed and finished 2021

10 портфолио

Маркетинг и продажби

Продажба на топ 5 производи за 2021 година (% учество во вкупната продажба на лекови):

Топ 5 производи	% учество		
	2021	2020	2019
AZIMED (azithromycin)	13%	21%	9%
VENTOR (nimesulide)	11%	10%	12%
ORALSEPT (benzylamine)	7%	3%	5%
IBUPROFEN (ibuprofen)	5%	8%	7%
AMINOPHYLLINE (aminophylline)	4%	4%	4%

Нови маркетинг авторизации

Name of the medicine	Registered in R. S. Macedonia, valid until
KETOPROFEN FORTE (ketoprofen) film coated tablets 20 x 100mg	unlimited
KETOPROFEN RETARD (ketoprofen) prolonged release tablets 150 mg x 30	unlimited
KETOPROFEN RETARD (ketoprofen) prolonged release tablets 30 x 200 mg	unlimited
BETAMETAZON (betamethasone) cream 0.5 mg/1g, 30 g	unlimited
BETAMETAZON (betamethasone) ointment 0.5 mg/1g, 30 g	unlimited
RECIPROKS (ciprofloxacin) film coated tablets 500 mg x 20	unlimited

Нови производи во 2021



HISPEROX (Desloratadine)
филм-обложени таблети
5 mg x 10



HISPEROX (Desloratadine)
филм-обложени таблети
5 mg x 30



MOXIMED (Moxifloxacin)
филм-обложени таблети
400 mg x 5



MOXIMED (Moxifloxacin)
филм-обложени таблети
400 mg x 7



MOXIMED (Moxifloxacin)
филм-обложени таблети
400 mg x 10



**FORVITA
RESVERATROL
+ VITAMIN E**
(Moxifloxacin)
капсули (250 + 50) mg x 60





Лекови на рецепт според фармако – терапевтска група

Дигестивен тракт и метаболизам

ОМЕПРАЗОЛ

МЕСАЛАЗИН

МЕТФОРМИН

ГЛИБЕНКЛАМИД

НЕУРО-ВИТ

КАЛЦИУМ КАРБОНАТ

Крв и крвни органи

АЦЕНОКУМАРОЛ

КЛОПИДОГРЕЛ АКТИВ®

РЕФЕРУМ® Таблети за џвакање

РЕФЕРУМ® Сируп

ФОЛНА КИСЕЛИНА

Кардиоваскуларен систем

АМИОДАРОН

НИТРО М Ретард®

СПИРОНОЛАКТОН

ПЕНТОКСИФИЛИН

АТЕНОЛОЛ

БИСОПРОЛОЛ

КАРВЕДИЛОЛ

АМЛОДИПИН

НИФЕДИПИН Ретард

ВЕРАПАМИЛ

РЕНАПРИЛ®

ЛИЗИНОПРИЛ

ЛОСАРТАН

РЕВАСТАТ®

АТОРВАСТАТИН

Дерматолошки препарати

БЕТАМЕТАЗОН

БЕТАСАЛИК®

Генитоуринарен систем и полови хормони

СПАЗМОТроспиум®

РЕВАГРА®

Генерални антиинфективи за системска примена

ДОКСИЦИКЛИН

РЕЦИПРОКС®

ТРИМОКСАЗОЛ®

НОРФЛОКСАЦИН

КЛАРИЦИН®

МОКСИМЕД

АЗИМЕД®

ДИФЛУКОНАЗОЛ®

АМИКАЦИН

Мускуло-скелетен систем

ДИКЛОФЕНАК Форте•Ретард

КЕТОПРОФЕН•Форте•Ретард

МЕЛОКСИКАМ

ВЕНТОР®

Нервен систем

БИПЕРИДЕН

ДИАЗЕПАМ

ЛЕВОДОПА+КАРБИДОПА

ЛЕКСАН®

ХАЛОПЕРИДОЛ

АЛПРАЗОЛАМ

ОЛАНЗАПИН

ПАРОКСЕТИН

РИСПЕРИДОН

ПИРАЦЕТАМ

Респираторен систем

ЦЕТИРИЗИН

МОНТЕЛУКАСТ

ЛОРАТАДИН

ХИСПЕРОКС

Сензорни органи

ДЕКСАМЕТАЗОН + ХЛОРАМФЕНИКОЛ

Лекови без рецепт

АДОЛОР® ГРИПО Ц

АДОЛОР® КИДС

АДОЛОР® Колд

АДОЛОР® Рино

АКТИФЕН®

АКТИФЕН® КИДС

АЛЕРЗИН®

ВИТАМИН Б6

ВИТАМИН Е

ВЕНТОР® Гел

ДИКЛОФЕНАК Гел

ИБУПРОФЕН АКТИВ

ИБУПРОФЕН АКТИВ – Сируп

ИБУПРОФЕН АКТИВ – Крем

КЕТОПРОФЕН – Крем

КОДЕФАН®

ЛАКСАН

ЛОРАТА

НЕУРО-ВИТ

ОРАЛСЕПТ® Раствор

ОРАЛСЕПТ® Спреј и Пастили

ОРАЛСЕПТ® ДУО спреј

ПАРАФЕН®

ПАРАЦЕТАМОЛ Таблети

ПАРАЦЕТАМОЛ Сируп

ПАРАЦЕТАМОЛ Супозитории

РЕКОНАЗОЛ® Шампон

РЕКОНАЗОЛ® Крем

РЕФАЛГИН®

Антисептици и Дезинфициенси

РЕСЕПТ гел

РЕСЕПТ+ гел за раце со CBD

РЕСЕПТ раствор

РЕСЕПТ раствор, спреј

Додатоци во исхраната

ФОРВИТА® Б-Комплекс

ФОРВИТА® Витамин Б12

ФОРВИТА® Ц

ФОРВИТА® Ц 1000мг

ФОРВИТА® Ц Кидс

ФОРВИТА® Кидс Сируп

ФОРВИТА® А, Ц, Е + Се

ФОРВИТА® Витамини и
Минерали

ФОРВИТА® Глюкозамин

ФОРВИТА® Ресвератрол +
Витамин Е

ФОРВИТА® Флекси Актив

ФОРВИТА® Остео

ФОРВИТА® АнтиСтрес

ФОРВИТА® Феме

ФОРВИТА® Д3

ФОРВИТА® Кидс Д3

ФОРВИТА® Цинк

ФОРВИТА® Кидс Цинк

ФОРВИТА® Авирекс

ФОРВИТА® Авирекс Форте

БОСВЕЛИА

БРУСНИЦА Плус+

ГАСТРИКС

ЦИМЕТ +Zn

ЛИКОПЕН

ТИКВА +Zn Актив

САЛВИСЕПТ® Ц

Гранични производи

Производство на екстракти и производи од канабис за медицински цели

Реплек е прв сертифициран производител на екстракти од канабис за медицински цели во Република Северна Македонија. Произведуваме природни висококвалитетни екстракти од канабис вградени во различни фармацевтски дозирани форми, во согласност со високите стандарди на фармацевтската индустрија, за што поседуваме и Сертификат за сообразност на производител со GMP нормите.

Сите фази, од прием на сушен цвет, преку процеси на екстракција, технолошки процеси на производство на дозирани фармацевтски формулации и нивно пакување, се строго контролирани од нашите сертифицирани лаборатории за Контрола на квалитет и Микробиологија во сите меѓуфази, со што се обезбедува строго контролиран и стандардизиран финален производ од канабис со висок квалитет.

Сушениот цвет кој се користи како како влезна сировина во процесите на екстракција, мора да ги задоволува сите критериуми на квалитет, вклучувајќи ги и здравствените аспекти на отсуство на контаминанти; хербициди, пестициди, тешки метали, резидуални органски растворувачи, отсуство на микотоксини, микробиолошка чистота и др. Екстракцијата ја изведуваме според стандардни, строго дефинирани услови на суперкритична CO₂ екстракција, која се одвива на ниска температура, што обезбедува максимално зачувување на сите присутни канабиноиди и останати биолошко-активни фитокомпоненти. На тој начин се добива полновреден “Full Spectrum” екстракт од канабис, во кој е одржан меѓусебен синергизам на компонентите на растението.

Ваквиот природен полновреден екстракт од канабис се користи како активна компонента во нашите дозирани фармацевтски формулации, во точно одредена количина, со која се обезбедува декларираната содржина на примарните канабиноиди, во нивната најпотентна декарбоксилирана, неутрална, липофилна форма.

КАНОИЛ

Производи со ЦБД (канабидиол) 100% природни, без психотропно дејство.

Категоризирани се како гранични производи и достапни се во аптеките без рецепт.

КАНОИЛ® Масло

КАНОИЛ® Масло 5% CBD

КАНОИЛ® Масло 7% CBD

КАНОИЛ® Масло 10% CBD

КАНОИЛ® Gold Nut 25% CBD

КАНОИЛ® Био Спреј

КАНОИЛ® Био 600 mg CBD

КАНОИЛ® Био 800 mg CBD

КАНОИЛ® Био 2000 mg CBD

КАНОИЛ® Био 3000 mg CBD

КАНОИЛ® Био 12% CBD

КАНОИЛ® Био 15% CBD

КАНОИЛ® Био 20% CBD

КАНОИЛ® Мaст

КАНОИЛ® Мaст 100 mg CBD

КАНОИЛ® Мaст 200 mg CBD

КАНОИЛ® Мaст 600 mg CBD

КАНОИЛ® Супозитории

КАНОИЛ® Супозитории
25 mg CBD

КАНОИЛ® Супозитории
50 mg CBD

КАНОИЛ® Вагитории

КАНОИЛ® Вагитории
50 mg CBD

КАНОБИЛ

Производи со ЦБД и ТХЦ (канабидиол, тетраhydroканабинол)

100% природни екстракти од ЦБД + ТХЦ во соодветен сооднос и концентрација, за различна употреба.

Поради концентрација на ТХЦ над 0, 2% овие производи се категоризираат како лекови кои се издаваат со двоен рецепт.

КАНОБИЛ® КАНЦ

КАНОБИЛ® КАНЦ

КАНОБИЛ® КАНЦ+

КАНОБИЛ® КАНЦ ФОРТЕ

КАНОБИЛ® КАНЦ УЛТРА

КАНОБИЛ® МС

КАНОБИЛ® МС

КАНОБИЛ® МС+

КАНОБИЛ® ЕПИ

КАНОБИЛ® ЕПИ

КАНОБИЛ® ХИВ

КАНОБИЛ® ХИВ

CANNABO **Иновативна нега за кожа**

Канабидиолот е природен антиоксиданс кој ја детоксицира, заштитува, храни и подмладува кожата, ја поттикнува нејзината регенерација и ги намалува оштетувањата на клетките.

Токму поради тоа ги соединивме ефектите на висококвалитетен, природен ЦБД со веќе докажаните состојки, за засилена заштита од предвремено стареење на кожата.

Иновативна нега за лице со CBD (канабидиол)

Cannabo Дневен крем

Cannabo Балзам за усни

Cannabo Ноќен крем

CANNABO крем за околу очи

Иновативна нега за лице со CBD (канабидиол) и 24 каратно злато

Cannabo Exclusive Дневен крем

Cannabo Exclusive крем за Мажи

Cannabo Exclusive Ноќен крем

Иновативна нега за тело со CBD (канабидиол)

Cannabo Крем за раце

CANNABO Reven plus крем за вени

Cannabo Лосион за тело

CANNABO шампон

Cannabo Масло за масажа

CANNABO Cellugel plus
антицелулитен гел

Иновативна нега за воспалена кожа со CBD (канабидиол)

Cannabo Herp крем

Cannabo Hemor крем



Претседател на Управен одбор,

Душан Пецовски

Членови на Управен одбор

Цане Талевски

Коста Котески

Александар Томовски

Билјана Несторовска Гошевска

